



# СЛУЖБЕН ВЕСНИК

## НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Четврток, 31 декември 1970  
Скопје  
Број 33                      Год. XXVI

Претплатата за 1970 година изнесува 100 динари. Овој број чини 13 динари. Жиро сметка бр. 401-1-16

272.

Врз основа на член 2 и 3 од Законот за книговодство на работните организации од општествените дејности („Службен весник на СРМ“, бр. 11/69), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор, одржана на 25 декември 1970 година, и на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 25 декември 1970 година, донесува

### О Д Л У К А

**ЗА СОДРЖИНАТА НА КОНТНИОТ ПЛАН, БИЛАНСОТ НА СОСТОЈБАТА, БИЛАНСОТ НА УСПЕХОТ, ПРОБНИОТ БИЛАНС И ОБРАЗЕЦОТ ЗА ДЕЛОВНИОТ РЕЗУЛТАТ ВО ТЕКОТ НА ГОДИНАТА ЗА РАБОТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ ДЕЈНОСТИ**

#### I

Контниот план за работните организации од општествените дејности, билансот на состојбата, билансот на успехот, заклучниот лист и образецот за деловниот резултат во текот на годината, објавени во „Службен весник на СРМ“, број 11/69, како составен дел на Законот за книговодство на работните организации од општествените дејности, се менуваат и гласат:

### К О Н Т Е Н П Л А Н

**ЗА РАБОТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ ДЕЈНОСТИ**

**КЛАСА О: Основни средства, средства за заедничка потрошувачка, резервни средства и средства за специјални потреби**

- 00 — Основни средства во функција
- 002 — Градежни објекти и рударски работи
- 003 — Орудија за работа
- 008 — Други основни средства
- 01 — Основни средства надвор од функција
- 010 — Трајно неупотребливи основни средства
- 02 — Исправка на вредноста на основните средства
- 023 — Исправка на вредноста на орудија за работа
- 027 — Исправка на вредноста на трајно неупотребливите средства
- 028 — Исправка на вредноста на другите основни средства
- 03 — Основни средства во подготовка
- 030 — Издвоени парични средства за инвестиции
- 031 — Други основни средства во подготовка
- 05 — Средства на резервите
- 050 — Парични средства на резервниот фонд
- 051 — Пласмани и други средства на резервите
- 07 — Средства на други фондови

- 070 — Парични средства на други фондови
- 08 — Средства за заедничка потрошувачка
- 080 — Парични средства за заедничка потрошувачка
- 087 — Побарувања, пласман и други средства на заедничката потрошувачка
- 088 — Објекти и предмети на заедничката потрошувачка
- 089 — Исправка на вредноста на средствата на заедничката потрошувачка

**КЛАСА 1: Финансиски и пресметковни средства**

- 10 — Парични средства
- 100 — Жиро-сметка
- 101 — Благајна
- 102 — Девизни средства
- 108 — Други парични средства
- 12 — Побарувања од деловни односи
- 120 — Купувачи
- 125 — Други побарувања од деловни односи
- 13 — Побарувања од доходот
- 130 — Побарувања од доходот
- 16 — Односи со организациите на здружениот труд
- 160 — Односи со самостојни организации на здружениот труд
- 165 — Односи со други организации на здружениот труд
- 17 — Други деловни средства, пласмани и побарувања
- 178 — Други деловни средства, пласмани и побарувања
- 18 — Непокриена загуба
- 185 — Непокриена загуба
- 19 — Активни временски разграничувања
- 190 — Активни временски разграничувања

**КЛАСА 2: Тековни обврски**

- 22 — Обврски од деловни односи
- 220 — Добавувачи
- 225 — Други обврски од деловни односи
- 23 — Договорни обврски
- 230 — Камата на кредити
- 231 — Премии на осигурување
- 232 — Провизии и други надоместоци за банкарски услуги
- 233 — Придонеси и членарини
- 238 — Други договорни обврски
- 24 — Законски обврски
- 241 — Придонес за користење на градско земјиште
- 242 — Воден придонес
- 248 — Други законски обврски
- 25 — Лични доходи и заедничка потрошувачка
- 250 — Лични доходи
- 255 — Средства за станбена изградба
- 258 — Користен дел на доходот за тековната заедничка потрошувачка

- 26 — Обврски по запрените придонеси и даноци и по други запирања
- 260 — Обврски по запрениот данок на промет
- 261 — Обврски по запрените придонеси од лични доходи
- 262 — Обврски по запрените други придонеси и даноци
- 268 — Обврски по други запирања
- 27 — Други обврски
- 275 — Неисплатен дел на лични доходи
- 278 — Други обврски
- 29 — Пасивни временски разграничувања
- 290 — Пасивни временски разграничувања

**КЛАСА 3: Материјал и ситен инвентар**

- 31 — Материјал
- 310 — Материјал
- 36 — Ситен инвентар, авто-гуми и амбалажа
- 360 — Ситен инвентар, авто-гуми и амбалажа
- 369 — Исправка на вредноста на ситниот инвентар, авто-гуми и амбалажа

**КЛАСА 4: Трошоци**

- 40 — Материјални трошоци
- 400 — Потрошен материјал
- 401 — Производствени услуги од други
- 402 — Непроизводствени услуги
- 403 — Дневници, теренски дотации, награди на ученици во стопанството и сл.
- 408 — Други материјални трошоци
- 42 — Амортизација
- 420 — Амортизација
- 45 — Укалкулиран дел на доходот
- 453 — Укалкулирани договорни обврски
- 454 — Укалкулирани законски обврски
- 455 — Укалкулирани лични доходи
- 49 — Распоред на трошоците
- 490 — Распоред на трошоците

**КЛАСА 5: (Употребата на оваа класа е слободна како во поглед на содржината, така и во поглед на синтетичките и аналитичките конта)****КЛАСА 6: Производство, готови производи и трговски стоки**

- 60 — Недовршено производство и сопствени полупроизводи
- 600 — Недовршено производство и сопствени полупроизводи
- 63 — Готови производи
- 630 — Готови производи
- 66 — Трговски стоки
- 660 — Трговски стоки
- 669 — Разлика во цената на трговските стоки

**КЛАСА 7: Вкупен приход и неговата распределба**

- 70 — Трошоци на реализирани производи и услуги
- 700 — Трошоци на реализирани производи и производствени услуги
- 701 — Трошоци на реализирани непроизводствени услуги
- 708 — Трошоци на друга реализација
- 709 — Трошоци на интерна реализација
- 71 — Набавна вредност на реализирани трговски стоки, материјали и отпадоци
- 710 — Набавна вредност на реализирани трговски стоки, материјали и отпадоци

- 719 — Трошоци на реализирани трговски стоки
- 73 — Вонредни расходи
- 730 — Вонредни расходи
- 74 — Други трошоци на реализацијата
- 740 — Данок на промет
- 75 — Реализација на производи и услуги
- 750 — Реализација на производи и производствени услуги
- 751 — Реализација на непроизводствени услуги
- 758 — Друга реализација
- 759 — Интерна реализација
- 76 — Реализација на трговски стоки, материјали и отпадоци
- 760 — Реализација на трговски стоки, материјали и отпадоци
- 78 — Други приходи
- 780 — Приходи од камати
- 781 — Приходи од дотации, субвенции и слично
- 783 — Надоместок за покривање разликата во цените на залихите
- 79 — Распоред на разликата на реализацијата
- 790 — Распоред на разликата на реализацијата

**КЛАСА 8: Финансиски резултат**

- 80 — Укалкулиран дел на доходот
- 800 — Укалкулиран дел на доходот
- 809 — Распоред на укалкулираниот дел на доходот
- 83 — Остварен доход
- 830 — Остварен доход
- 831 — Средства што не влегуваат во вкупниот приход
- 839 — Распределба на остварениот доход и средствата што не влегуваат во вкупниот приход
- 85 — Загуба
- 850 — Загуба
- 859 — Покривање на загубата

**КЛАСА 9: Трајни извори на средствата**

- 90 — Долгорочни извори на деловни средства
- 900 — Деловен фонд
- 901 — Обврски за користениот дел на деловниот фонд за покривање на загубата
- 904 — Долгорочни кредити за основни средства
- 905 — Долгорочни кредити за обртни средства
- 906 — Санациони кредити
- 908 — Други долгорочни извори на деловни средства
- 91 — Краткорочни извори на деловни средства
- 910 — Краткорочни кредити
- 918 — Други краткорочни извори на деловни средства
- 95 — Извори на средствата на резервите
- 950 — Резервен фонд
- 958 — Други извори на средствата на резервите
- 97 — Други фондови
- 970 — Други фондови
- 98 — Извори на средства на заедничката потрошувачка
- 980 — Фонд за заедничка потрошувачка
- 981 — Кредити за заедничка потрошувачка
- 989 — Други извори на средствата на заедничката потрошувачка
- 99 — Вонбилансна евиденција
- 990 — Активни конта на вонбилансната евиденција
- 995 — Пасивни конта на вонбилансната евиденција

## БИЛАНС НА СОСТОЈБАТА НА 31 ДЕКЕМВРИ 19 — ГОДИНА

Ред. бр.	Конто	П О З И Ц И Ј А	Состојба на 31 декември	
			Во претходната година	Во тековната година
1	2	3	4	5
<b>А К Т И В А</b>				
<b>А. ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА</b>				
<b>I. ОБРТНИ СРЕДСТВА</b>				
<b>а) Парични средства</b>				
1	100	Жиро-сметка		
2	101	Благајна		
3	102	Девизни средства		
4	108	Други парични средства		
<b>б) Побарувања од деловни односи</b>				
5	120	Купувачи		
6	220	Аконтации од добавувачи		
7	225	Обврски од деловни односи		
8	125	Други побарувања од деловни односи		
<b>в) Побарувања од доходот</b>				
9	130	Побарувања од доходот		
10	258	Користен дел на доходот за тековната заедничка потрошувачка		
<b>г) Средства во пресметка</b>				
11	160	Односи со самостојни организации на здружениот труд		
12	165	Односи со други организации на здружениот труд		
13	190	Активни временски разграничувања		
<b>д) Залихи</b>				
14	310	Залихи на материјалите		
15	360, 369	Залихи на ситен инвентар, авто-гуми и амбалажа		
16	600	Залихи на незавршено производство и сопствени полупроизводи		
17	630	Залихи на готови производи		
18	660, 669	Залихи на трговски стоки		
<b>II. ДРУГИ ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА, ПЛАСМАНИ И ПОБАРУВАЊА</b>				
19	179	Други деловни средства, пласмани и побарувања		
<b>III. ОСНОВНИ СРЕДСТВА</b>				
<b>а) Основни средства во функција</b>				
20	002	Градежни објекти и рударски работи		
21	003	Орудија за работа		
22	008	Други основни средства		
23		Вкупно основни средства во функцијата по набавна вредност (ред. бр. 20 до 22)		
24	023	Исправка на вредноста на орудијата за работа		
25	028	Исправка на вредноста на другите основни средства		
26		Вкупно основни средства во функција по сегашна вредност (ред. бр. 23 минус ред. бр. 24 и ред. бр. 25)		
<b>б) Основни средства во подготовка</b>				
27	030	Издвоени парични средства за инвестиции		
28	031	Други основни средства во подготовка		
<b>IV ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА НАДВОР ОД ФУНКЦИЈАТА</b>				
29	010	Трајно неупотребливи основни средства		
30	027	Исправка на вредноста на трајно неупотребливите основни средства		
31		Трајно неупотребливи основни средства по сегашната вредност (ред. бр. 29 минус ред. бр. 30)		
32	23, 24	Претплатени обврски од доходот		
33	185	Покривање на загубата на товар на деловниот фонд		
34	185	Непокриена загуба		

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

**Б. СРЕДСТВА НА РЕЗЕРВНИТЕ И  
ДРУГИТЕ ФОНДОВИ**

35	050	Парични средства на резервниот фонд
36	051	Пласмани и други средства на резервите
37	070	Парични средства на другите фондови

**В. СРЕДСТВА НА ЗАЕДНИЧКАТА  
ПОТРОШУВАЧКА**

38	080	Парични средства на заедничката потрошувачка
39	087	Побарувања, пласмани и други средства на заедничката потрошувачка
40	088	Објекти и предмети на заедничката потрошувачка
41	089	Исправка на вредноста на средствата на заедничката потрошувачка
42		Објекти и предмети на заедничката потрошувачка по сегашна вредност (ред. бр. 40 минус ред. бр. 41)

**ВКУПНА АКТИВА**

Вонбилансна евиденција — активни конта

**П А С И В А**

**А. ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА**

**І. КРАТКОРОЧНИ ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИ  
СРЕДСТВА**

**а) Тековни обврски**

43	910	Краткорочни кредити
44	220	Добавувачи
45	225	Други обврски од деловни односи
46	120	Примени аконтации од купувачи
47	125	Други побарувања од деловни односи
48	918	Останати краткорочни извори на деловни средства

**б) Обврски од доходот**

49	230	Камата на кредити
50	231	Премии за осигурување
51	232	Провизии и други надоместоци за банкарски услуги
52	233	Придонеси и членарини
53	238	Други договорни обврски
54	241	Придонес за користење градско земјиште
55	242	Воден придонес
56	248	Други законски обврски
57	250	Лични доходи
58	255	Средства за станбена изградба

**в) Обврски во пресметката**

59	160	Односи со самостојни организации на здружениот труд
60	165	Односи со други организации на здружениот труд
61	290	Пасивни временски разграничувања

**г) Други тековни обврски**

62	260	Обврски по запрен данок на промет
63	261	Обврски по запрени придонеси од лични доходи
64	262	Обврски по запрени други придонеси и даноци
65	268	Обврски по други запирања
66	275	Неисплатен дел на лични доходи
67	278	Други обврски

**д) Укалкулиран дел од доходот во вредноста  
на залихите**

68	800, 809	Калкулиран дел од доходот во вредноста на залихите
----	----------	--

1	2	3	4	5
<b>П. ДОЛГОРОЧНИ ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА</b>				
<b>а) Долгорочни обврски</b>				
69	904	Долгорочни кредити за основни средства		
70	905	Долгорочни кредити за обртни средства		
71	908	Други долгорочни извори на деловни средства		
72	906	Санациони кредити		
<b>б) Трајни извори на деловни средства</b>				
73	900	Деловен фонд		
74	901	Обврска за користениот дел на деловниот фонд за покривање на загуби		
<b>Б. ИЗВОРИ НА СРЕДСТВАТА ЗА РЕЗЕРВНИТЕ И ДРУГИ ФОНДОВИ</b>				
75	950	Резервен фонд		
76	958	Други извори на средства на резервите		
77	970	Други фондови		
<b>В. ИЗВОРИ НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАЕДНИЧКА ПОТРОШУВАЧКА</b>				
78	980	Фонд за заедничка потрошувачка		
79	981	Кредити за заедничка потрошувачка		
80	989	Други извори на средства за заедничка потрошувачка		
<b>ВКУПНА ПАСИВА:</b>				
Вонбилансна евиденција — пасивни конта				

Раководител на сметководството,      Претседател на органот на самоуправувањето,      Директор,

**БИЛАНС НА УСПЕХОТ ОД 1 ЈАНУАРИ ДО 31 ДЕКЕМВРИ 19——**

Ред. бр.	Конто	Е Л Е М Е Н Т И	И з н о с	
			Во претходната година	Во тековната година
1	2	3	4	5
<b>А. УТВРДУВАЊЕ НА ДОХОДОТ</b>				
<b>І. РАСХОДИ</b>				
1	600, 630	Залихи на недовршено производство и сопствени полупроиз-		
	800, 809	води и готови производи вредност на супстанцата на почето-		
		токот на годината		
2	400, 401	Потрошени материјали и производствени услуги од други		
3	402	Непроизводствени услуги		
4.	403	Дневници, теренски додатоци, награди на ученици во		
		стопанството и сл.		
5	408	Други материјални трошоци		
6	420	Амортизација		
7		Вкупно (ред. бр. 1 до ред. бр. 6)		
8	710 и дел од 709	Набавна вредност на реализираните трговски стоки, материјали и отпадоци		
9	730	Вонредни расходи		
10		Вкупно (ред. бр. 7 до ред. бр. 9)		
11	600, 630	Залихи на недовршено производство на сопствени полупро-		
	800, 809	изводи и готови производи — вредноста на супстанцата на		
		крајот на годината		
12		Вкупно потрошени средства (ред. бр. 10 минус ред. бр. 11)		
13	830	Остварен доход (ред. бр. 24 минус ред. бр. 12)		
14		Вкупно (ред. бр. 12 плус ред. бр. 13 ред. бр. 26)		

1	2	3	4	5
<b>II ПРИХОДИ</b>				
15	750	Реализација на производите и производните услуги		
16	дел од 759	Интерна реализација на производите и услугите		
17	751	Реализација на непроизводствени услуги		
18	760 и дел од 759	Реализација на трговски стоки, материјали и отпадоци		
19	758	Друга реализација		
20	780	Приходи од камати		
21	781	Приходи од дотации, субвенции и сл.		
22	783	Надоместок за покривање на разликата во цената на залижите		
23	789	Вонредни приходи		
24		Вкупен приход (ред. бр. 15 до ред. бр. 23)		
25	дел 850	Загуба на супстанцата (ред. бр. 12 минус ред. бр. 24)		
26		Вкупно (ред. бр. 24 плус ред. бр. 25 — ред. бр. 14)		

**Б. РАСПРЕДЕЛБА НА ДОХОДОТ****I. РАСПРЕДЕЛБА НА ДОХОДОТ СПОРЕД НАМЕНАТА**

27	839, 850	Камата на кредити		
28	839, 850	Провизија и други надоместоци за банкарски услуги		
29	839, 850	Премии за осигурување		
30	839, 850	Придонеси и членарини		
31	839, 850	Други договорни обврски		
32	839, 850	Средства за станбена изградба		
33	839, 850	Придонес за користење на градско земјиште		
34	839, 850	Воден придонес		
35	839, 850	Други законски обврски		
36	839	Дел на доходот за покривање загубата на други самостојни организации на здружениот труд		
37	839	Дел на доходот за потребите на општествените служби		
38	839	За деловен фонд — средства за заеднички резерви		
39	839	За деловен фонд — средства за неразвиени краеви		
40	839	За деловен фонд — за други намени		
41	839	За резервен фонд		
42	839	За други фондови		
43	839, 850	За лични доходи		
44	839, 850	За фондот за заедничка потрошувачка		
45		Вкупно (ред. бр. 27 до ред. бр. 44 ред. бр. 60)		

**II. СТРУКТУРА НА ДОХОДОТ**

46	800	Укалкулиран дел на доходот во почетни залихи		
47	453	Укалкулирани договорни обврски		
48	454, 740	Укалкулирани законски обврски		
49	455	Укалкулирани лични доходи		
50	800	Вкупно укалкулираниот дел на доходот (ред. бр. 46 до ред. бр. 49)		
51	800, 809	Укалкулиран дел на доходот во завршни залихи		
52	809	Укалкулиран дел на доходот во фактурираната реализација (ред. бр. 50 минус ред. бр. 51)		
53	790	Дел од доходот од разликата во реализацијата		
54	790	Негативна разлика од реализацијата		
55		Остварен доход (ред. бр. 52 плус ред. бр. 53 или минус ред. бр. 54 = ред. бр. 13)		
56		Зголемување на доходот		
57		Намалување на доходот		
58		Доход за распределба (ред. бр. 55 плус ред. бр. 56 минус ред. бр. 57)		
59		Загуба поради неостварен доход (ред. бр. 45 минус ред. бр. 58)		
60		Вкупно (ред. бр. 58 плус ред. бр. 59 = ред. бр. 45)		
61	дел 850	Загуба на супстанцата = ред. бр. 25		
62	дел 850	Загуба поради неостварен доход = ред. бр. 59		
63		Зголемување на загубата		
64		Намалување на загубата		
65		Вкупно загуба (ред. бр. 61 плус ред. бр. 62 плус ред. бр. 63 минус ред. бр. 64 = ред. бр. 72)		
66	дел 859	Покривање на загубата од резервниот фонд		
67	дел 859	Покривање на загубата од доходот на други самостојни организации на здружениот труд		
68	дел 859	Покривање на загубата од други извори без обврска на враќање		
69	дел 24	Покривање на загубата на товар на законските обврски од доходот		
70	дел 185	Покривање на загубата на товар на деловниот фонд		
71	дел 185	Непокриена загуба		
72		Вкупно (ред. бр. 66 до ред. бр. 71 = ред. бр. 65)		

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

**ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ**

- 1 Запрен данок на промет на стоки на мало
- 2 Исплатени лични доходи без придонеси
- 3 Исплатени придонеси од личниот доход
- 4 Просечно користени основни средства
- 5 Просечно користени обртни средства
- 6 Просечен број на запослени врз база на состојбата на крајот на месецот
- 7 Просечен број на запослени врз база на укалкулирани часови работа во текот на годината
- 8 Издатоци за стручно образование на кадри
- 9 Амортизација според пропишаните стопи
- 10 Непотрошени средства на амортизацијата
- 11 Тршоци за инвестиционо одржување на основни средства
- 12 Потрошени средства на заедничката потрошувачка за станбена изградба
- 13 Потрошени средства на заедничка потрошувачка за други потреби
- 14 Состојба на средствата на заедничка потрошувачка за станбена изградба од делот 4% на крајот на годината
- 15 Вкупно стасани отплати по кредитите за основни и трајни обртни средства
- 16 Вкупно извршени отплати по кредитите за основни и трајни обртни средства
- 17 Приходи од општествени фондови
- 18 Приходи од буџетите
- 19 Приходи од работни организации
- 20 Приходи од граѓаните и граѓанско правните лица
- 21 Приходи на научно-истражувачките дејности од странски порачувачи
- 22 Приходи од други корисници на услуги
- 23 Приходи од научно-истражувачка работа
- 24 Други приходи на научно-истражувачките установи
- 25 Апарати, инструменти, уреди и лабораториска опрема
- 26 Побарувања од фондовите за здравствено осигурување на работниците
- 27 Побарувања од фондовите за здравствено осигурување на земјоделците
- 28 Побарувања од буџетите и фондовите на општествено-политичките заедници
- 29 Побарувања од други корисници
- 30 Издатоци за лекови, лабораториски, забарски и друг санитетски материјал
- 31 Издатоци за прехранбени продукти
- 32 Приходи од основните заедници за образование
- 33 Приходи од Републичката заедница за образование

Раководител на сметководството,                      Претседател                      Директор,  
на органот на самоуправувањето,

**ПРОБЕН БИЛАНС**

на ден \_\_\_\_\_ 19\_\_\_\_ година

Ред. број	Ознака на конто	НАИМЕНОВАНИЕ	Почетна состојба на 1 јануари 19__ год.		Вкупен промет од 1 јануари 19__ г. до _____ 19__ г.		С а л д о	
			Должи	Побарува	Должи	Побарува	Должи	Побарува
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Раководител на сметководството,

Претседател на органот на самоуправувањето,

Директор,

## ДЕЛОВЕН РЕЗУЛТАТ ВО ТЕКОТ НА ГОДИНАТА ОД 1 ЈАНУАРИ ДО 30 ЈУНИ 19— ГОД.

Ред. бр.	Кonto	Е Л Е М Е Н Т И	И з н о с	
			Во претходната година	Во тековната година
1	2	3	4	5

## А. УТВРДУВАЊЕ НА ДОХОДОТ

## I. РАСХОДИ

1	600,630 800,809	Залихи на недовршено производство на сопствени полупроизводи и готови производи — вредност на супстанцата во почетокот на годината
2	400,401	Потрошен материјал и производствени услуги од други
3	402	Непроизводствени услуги
4	403	Дневници, теренски додатоци, награди на ученици во стопанството и сл.
5	408	Други материјални трошоци
6	420	Амортизација
7		Вкупно (ред. бр. 1 до ред. бр. 6)
8	710	Набавна вредност на реализираните трговски стоки, материјали и отпадоци
9	730	Вонредни расходи
10		Вкупно (ред. бр. 7 до ред. бр. 9)
11	600,630 800,809	Залихи на недовршено производство на сопствени полупроизводи и на готови производи — вредност на супстанцата на крајот на пресметковниот период
12		Вкупно потрошените средства (ред. бр. 10 минус ред. бр. 11)
13		Остварен доход (ред. бр. 24 минус ред. бр. 12)
14		Вкупно (ред. бр. 12 плус ред. бр. 13 = ред. бр. 26)

## II ПРИХОДИ

15	750	Реализација на производи и производствени услуги
16	759	Интерна реализација на производи и услуги
17	751	Реализација на непроизводствени услуги
18	760	Реализација на трговски стоки, материјали и отпадоци
19	758	Друга реализација
20	780	Приходи од камати
21	781	Приходи од дотации, субвенции и сл.
22	783	Надоместок за покривање разликата на цената на залихите
23	789	Вонредни приходи
24		Вкупен приход (ред. бр. 15 до ред. бр. 23)
25		Загуба на супстанцата (ред. бр. 12 минус ред. бр. 24)
26		Вкупно (ред. бр. 24 плус ред. бр. 25 = ред. бр. 14)

## Б. ПРИВРЕМЕНА РАСПОДЕЛБА НА ДОХОДОТ

## I. РАСПОДЕЛБА НА ДОХОДОТ СПОРЕД НАМЕНАТА

27		Камата на кредити
28		Провизија и други надоместоци за банкарски услуги
29		Премии за осигурување
30		Придонеси и членарини
31		Други договорни обврски
32		Средства за станбена изградба
33		Придонес за користење на градско земјиште
34		Воден придонес
35		Други законски обврски
36		За лични доходи
37		Средства на тековната заедничка потрошувачка исплатени во текот на годината
38		Остаток на доходот
39		Вкупно (ред. бр. 27 до ред. бр. 38)

## II СТРУКТУРА НА ДОХОДОТ

40	800	Укалкулиран дел на доходот во почетни залихи
41	453	Укалкулирани договорни обврски
42	454,740	Укалкулирани законски обврски
43	455	Укалкулирани лични доходи
44	800	Вкупно укалкулиран дел од доходот (ред. бр. 40 до ред. бр. 43)
45	800,809	Укалкулиран дел на доходот во завршни залихи
46	809	Укалкулиран дел на доходот во фактурирана реализација (ред. бр. 44 минус ред. бр. 45)



1	2	3	4	5
47	790	Дел од доходот од разликата во реализацијата		
48	790	Негативна разлика од реализација		
49		Остварен доход (ред. бр. 46 плус ред. бр. 47 или минус ред. бр. 48)		
50		Зголемување на доходот		
51		Намалување на доходот		
52		Доход за распределба (ред. бр. 49 плус ред. бр. 50 минус ред. бр. 51)		
53		Загуба поради неостварен доход (ред. бр. 39 минус ред. бр. 52)		
54		Вкупно (ред. бр. 52 плус ред. бр. 53 = ред. бр. 39)		

## ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ

1	Основни средства во функција
2	Исправка на вредноста на основните средства во функција
3	Основни средства надвор од функција
4	Исправка на вредноста на основните средства надвор од функција
5	Парични средства — жиро сметка
6	Други парични средства
7	Кукувачи и аконтации од добавувачи
8	Парични средства на фондовите (на резервниот фонд, заедничка потрошувачка и др.)
9	Залихи на материјали и ситен инвентар
10	Залихи на трговски стоки
11	Деловен фонд
12	Добавувачи и аконтации од купувачи
13	Исплатени лични доходи без придонеси
14	Исплатени придонеси од личниот доход
15	Просечен број на запослени врз база на состојбата на крајот на месецот
16	Просечен број на запослени врз база на укалкулирани часови работа во текот на пресметковниот период
17	Амортизација според пропишаните стопи
18	Непотрошени средства на амортизацијата
19	Потрошени средства за заедничка потрошувачка за станбена изградба
20	Потрошени средства за заедничка потрошувачка за други потреби
21	Состојба на средствата на заедничката потрошувачка за станбена изградба од делот 4 <sup>0</sup> / <sub>0</sub> на крајот на пресметковниот период
22	Трошоци за инвестиционо одржување на основни средства
23	Приходи од општествените фондови
24	Приходи од буџетот
25	Приходи од работни организации
26	Приходи од граѓаните и граѓанско-правните лица
27	Приходи на научно-истражувачките дејности од странски порачатели
28	Приходи од други корисници на услуги
29	Приходи од научно-истражувачка работа
30	Други приходи на научно-истражувачките установи
31	Апарати, инструменти, уреди и лабораториска опрема
32	Побарувања од фондовите за здравствено осигурување на работниците
33	Побарувања од фондовите за здравствено осигурување на земјоделците
34	Побарувања од буџетите и фондовите на општествено-политичките заедници
35	Побарувања од други корисници
36	Издатоци за лекови, лабораториски, забарски и друг санитарски материјал
37	Издатоци за прехранбени продукти
38	Приходи од основните заедници за образование
39	Приходи од Републичката заедница за образование.

## II

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

**СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Број 03-5324  
29 декември 1970 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
Никола Минчев, с. р.

273.

Врз основа на член 12 од Законот за високото школство на СРМ („Службен весник на СРМ“ бр. 15/65), Собранието на СРМ, на седницата на Републичкиот собор, одржана на 2. XI. 1970 година, и на седницата на Просветно-културниот собор, одржана на 24. XII. 1970 година, донесе

**О Д Л У К А**

**ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСКО-ШУМАРСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ**

## I

Се потврдува Одлуката за изменување и дополнување на Статутот на Земјоделско-шумарскиот факултет во Скопје, што ја донесе Советот на Земјоделско-шумарскиот факултет на седницата одржана на 12. VI. 1970 година.

## II

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

**СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Бр. 03-33  
25 декември 1970 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
Никола Минчев, с. р.

274.

Врз основа на член 12 од Законот за високото школство на СРМ („Службен весник на СРМ“ бр. 15/65), Собранието на СРМ, на седницата на Републичкиот собор, одржана на 9. X. 1969 година, и на седницата на Просветно-културниот собор, одржана на 24. XII. 1970 година, донесе

**О Д Л У К А**

**ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОСНОВАЊЕ НА НОВИ КАТЕДРИ НА ЕКОНОМСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ**

## I

Се потврдува Одлуката за основање нови катедри на Економскиот факултет во Скопје, што ја донесе Советот на факултетот на седницата одржана на 27. VI. 1969 година.

## II

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

**СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Бр. 03-49  
25 декември 1970 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
Никола Минчев, с. р.

275.

Врз основа на член 12 од Законот за високото школство на СРМ („Службен весник на СРМ“ бр. 15/65), Собранието на СРМ, на седницата на Републичкиот собор, одржана на 24. XII. 1970 година, и на седницата на Просветно-културниот собор, одржана на 24. XII. 1970 година, донесе

**О Д Л У К А**

**ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ТЕХНОЛОШКО-МЕТАЛУРШКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ**

## I

Се потврдува Одлуката за изменување и дополнување на Статутот на Технолошко-металуришкиот факултет во Скопје, што ја донесе Советот на Технолошко-металуришкиот факултет во Скопје на седницата одржана на 17. IX. 1970 година.

## II

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

**СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Бр. 03-34  
31 декември 1970 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
Никола Минчев, с. р.

276.

Врз основа на член 12 од Законот за високото школство на СРМ („Службен весник на СРМ“ бр. 15/65), Собранието на СРМ, на седницата на Републичкиот собор, одржана на 9. X. 1969 година, и на седницата на Просветно-културниот собор, одржана на 24. XII. 1970 година, донесе

**О Д Л У К А**

**ЗА ПОТВРДУВАЊЕ ОДЛУКАТА ЗА ОСНОВАЊЕ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА РАБОТА НА ЕКОНОМСКИОТ ФАКУЛТЕТ — СКОПЈЕ**

## I

Се потврдува Одлуката за основање Одделение за научно-истражувачка работа на Економскиот факултет — Скопје, што ја донесе Советот на Факултетот на седницата одржана на 27. VI. 1969 година.

## II

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

**СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Бр. 03-48  
25 декември 1970 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
Никола Минчев, с. р.

277.

Врз основа на член 5 од Законот за измени и дополнување на Законот за републичките органи на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 20/70), Извршниот совет донесува

### О Д Л У К А

**ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ДЕНОТ КОГА ПРЕСТАНУВААТ ДА РАБОТАТ ЗАВОДОТ ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА И РЕПУБЛИЧКАТА КОМИСИЈА ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА, КАКО И ДЕНОТ КОГА ЗАПОЧНУВА ДА РАБОТИ КОМИТЕТОТ ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА**

I. Заводот за физичка култура и Републичката комисија за физичка култура, престануваат да работат на 31. XII. 1970 година.

II. Комитетот за физичка култура започнува со работа на 1. I. 1971 година.

III. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по нејзиното објавување во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-3140/1

29. XII. 1970 година

Скопје

Претседател  
на Извршниот совет,  
д-р **Ксенте Богоев**, с. р.

278.

Врз основа на член 3 од Законот за санирање и изградба на нестопански објекти што се од општ интерес за Републиката во периодот 1967—1970 година на подрачјето на град Скопје („Службен весник на СРМ“, бр. 20/67 и 32/68), Извршниот совет донесува

### О Д Л У К А

**ЗА НАМЕНАТА НА ПРЕСТАНАТИОТ ДЕЛ ОД НЕРАСПРЕДЕЛЕНИТЕ СРЕДСТВА ЗА САНИРАЊЕ И ИЗГРАДБА НА НЕСТОПАНСКИ ОБЈЕКТИ**

1. Од нераспределените средства од член 1 од Законот за санирање и изградба на нестопански објекти што се од општ интерес за Републиката во периодот 1967—1970 година на подрачјето на град Скопје, му се доделуваат на Здружениот земјоделски институт за партиципација при набавка на опрема — 480.000 дина.

2. Средствата од претходната точка се доделуваат без обврска за враќање.

3. Средствата од точка 1 од оваа одлука ќе му се стават на располагање на корисникот во текот на 1970 година.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-2360/2

24 ноември 1970 година

Скопје

Претседател  
на Извршниот совет,  
д-р **Ксенте Богоев**, с. р.

279.

Врз основа на член 40 став 2 од Правилникот за условите и начинот за вршење задолжителна имунизација против заразните болести („Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/65), републичкиот секретар за народно здравје и социјална политика на предлог на Републичкиот завод за здравствена заштита ја донесува следната

### ПРОГРАМА

**ЗА ИМУНИЗАЦИЈА НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРОТИВ ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ ВО 1971 ГОДИНА**

1. Имунизацијата на населението против одредени заразни болести, согласно со член 45 став 1 и 4 од Правилникот за условите и начинот за вршење задолжителна имунизација против заразните болести (Правилник), се врши во текот на целата година (континуирано) и во определени временски периоди (кампањски).

2. Задолжителната имунизација се врши континуирано на сите лица во определена возраст против големата сипаница (Variola vera), активната туберкулоза (Tuberculosis activa), дифтерија (Diphtheria), тетанусот (Tetanus), детската парализа (Poliomyelitis acuta) и големата кашлица (Pertusis) на начин утврден во Правилникот и во Упатството за начинот на имунизацијата и контролата на резултатите од имунизацијата против определени заразни болести („Службен весник на СРМ“, бр. 5/68) и тоа:

а) против детската парализа — од 1 јануари до 30 јуни и од 1 октомври до 31 декември со тритипна вакцина;

б) против останатите горенаведени болести — во текот на целата година.

Имунизацијата против болестите од претходниот став се извршува за секое лице според следниот:

### КАЛЕНДАР ЗА ИМУНИЗИРАЊАТА

Возраст на лицето што подлежи на имунизација	Болеста против која се врши имунизација	Имунизирање: — вакцинирање — ревакцинирање
до 2 месеца	Туберкулоза (без тестирање)	вакцинирање
4, 5 и 6 месеци	Дифтерија — тетанус — пертусис (три дози)	вакцинирање
4, 5½ и 7 месеци	Детска парализа (три дози тритипна вакцина)	вакцинирање
10 месеци	Голема сипаница	вакцинирање
18 месеци	Дифтерија — тетанус — перт усис (една доза)	I ревакцинирање
20 месеци	Детска парализа (една доза тритипна вакцина)	I ревакцинирање
12—30 месеци	Туберкулоза (со тестирање)	I ревакцинирање
4 години	Детска парализа (со една доза тритипна вакцина)	II ревакцинирање
5 години	Дифтерија — тетанус — пертусис (една доза)	II ревакцинирање
7 години	Голема сипаница	I ревакцинирање
	Туберкулоза	II ревакцинирање
	Детска парализа (една доза тритипна вакцина)	III ревакцинирање
7 години	Дифтерија — тетанус (една доза)	III ревакцинирање
13 години	Тетанус	IV ревакцинирање
	Туберкулоза	III ревакцинирање
14 години	Голема сипаница	II ревакцинирање
18 години	Туберкулоза	IV ревакцинирање
	Тетанус	V ревакцинирање

Лицата што подлежат на задолжително имунизирање да бидат вакцинирани односно ревакцинирани во текот на целата календарска 1971 година против одредените во календарот заразни болести тогаш кога ќе навлезат во возраст наведена во календарот на имунизацијата, водејќи притоа сметка за медицинските контраиндикации, интервалот помеѓу имунизирањата против поедини заразни болести и за другите услови, пропишани со Правилникот.

Доколку од било какви причини некои деца не се опфатени со вакцинацијата односно со ревакцинацијата во возраста определена со календарот за имунизирањата, во 1971 година неизоставно да се вакцинираат односно ревакцинираат:

— против големата сипаница (*Variola vera*) да се вакцинираат примарно сите деца до навршена 3-годишна возраст односно примарно вакцинираните да се ревакцинираат до навршена 14-годишна возраст;

— против големата кашлица (*Perтусис*) сите деца до навршена 5-годишна возраст;

— против дифтеријата (*Diphtheria*) сите деца до навршена 8-годишна возраст;

— против туберкулозата (*Tuberculosis*) сите лица до навршена 18-годишна возраст;

— против детска парализа (*Poliomyelitis*) сите лица до навршена 19-годишна возраст;

— против тетанусот (*Tetanus*) сите лица до навршена 20-годишна возраст.

3. На кампањски начин се врши задолжителна имунизација (вакцинација и ревакцинација) против следните заразни болести и над следните лица:

а) против туберкулозата се имунизираат со БСЖ вакцина сите лица повозрасни од 18 години, кои работат во антитуберкулозни диспанзери и други установи за дијагностика и лекување од туберкулоза, ако не реагираат на туберкулини и ако од последното имунизирање изминало најмалку една година;

б) против цревниот тифус (*Typhus abdominalis*) и паратифус (*Paratyphus*) се имунизираат сите лица:

— кои работат во бактериолошки лаборатории, болници и одделенија за лекување на болни од заразни болести;

— кои работат на одржување на чистотата на населените места (поправка на канализација, чистење на нужнички јами, отстранување на отпадни материји од населбите и сл.);

— кои учествуваат на младински работни акции или кои работат на големи градилишта и земјоделски стопанства.

Лицата кои за прв пат се имунизираат против цревен тифус и паратифус се вакцинираат со три дози комбинирана вакцина против цревен тифус, паратифус и тетанус, а лицата кај кои изминало најмалку три години од вакцинирањето ќе се ревакцинираат со една доза од гореспоменатата комбинирана вакцина;

в) против големата сипаница (*Variola vera*) се имунизираат сите лица:

— кои работат во сообраќајот и во објектите на меѓународниот железнички, друмски и воздушен сообраќај;

— кои како претставници на органите во внатрешни работи и на царинската служба работат во пограничните места преку кои се врши меѓународен железнички и друмски сообраќај;

— кои како медицински персонал во органите на санитарната инспекција вршат здравствен надзор на границата, персоналот на работа во микробиолошките лаборатории и здравствени установи, кој доаѓа во допир со болни или со нивните предмети, освен персоналот кој е на работа во установи за лекување на болни од туберкулоза и во родилните домови;

— кои доаѓаат од подрачје каде има голема сипаница, ако овие лица немаат пропишано уверение дека се вакцинирани според одредбите од Ме-

ѓународниот санитарен правилник, како и лицата кои патуваат во земја која има голема сипаница, или во земја која бара имунизација против оваа болест.

Сие лица кои не се примарно вакцинирани се вакцинираат, а другите лица кај кои од примарното вакцинирање поминало најмалку три години се ревакцинираат;

г) против беснило (*Lyssa*) се имунизираат сите лица што ќе бидат повредени од бесно животно или од животно за кое се сомнева дека е бесно.

4. Оваа програма влегува во сила следниот ден од нејзиното објавување во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 06-01-202/7

9. декември 1970 година

Скопје

Републички секретар за народно здравје и социјална политика,  
д-р **Вулнет Огарова, с. р.**

280.

### ИЗВЕШТАЈ НА РЕПУБЛИЧКАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА РЕЗУЛТАТОТ ОД ДОПОЛНИТЕЛНИОТ ИЗБОР НА ПРАТЕНИК НА СОБОРОТ НА ОПШТИНИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА СРМ ВО ИЗБОРНАТА ЕДИНИЦА РЕСЕН

ДО СОБОРОТ НА ОПШТИНИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

СКОПЈЕ

Републичката изборна комисија за избор на пратеници на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, ги прими изборните акти од дополнителниот избор на пратеник на Соборот на општините на Собранието на Социјалистичка Република Македонија во Изборната единица Ресен, се состана и во смисла на член 158 во врска со член 149 став 3 од Законот за избор на пратеници на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на Соборот на општините му го поднесува следниов

### ИЗВЕШТАЈ

#### ЗА РЕЗУЛТАТОТ ОД ДОПОЛНИТЕЛНИОТ ИЗБОР НА ПРАТЕНИК НА СОБОРОТ НА ОПШТИНИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ИЗБОРНАТА ЕДИНИЦА РЕСЕН

1. Дополнителниот избор на пратеник на Соборот на општините на Собранието на Социјалистичка Република Македонија во Изборната единица РЕСЕН, согласно со решението на претседателот на Собранието на Социјалистичка Република Македонија бр. 03-4299 од 29 октомври 1970 година, објавено во „Службен весник на СРМ“ бр. 26/1970, се одржа на 24 декември 1970 година на седиштата на Општиот собор на општината Ресен и тоа за кандидатот чија кандидатура беше потврдена од Општинската изборна комисија — Ресен.

2. Со спроведувањето на дополнителниот избор на пратеник на Соборот на општините на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, под грижата на Републичката изборна комисија, раководеше Општинската изборна комисија — Ресен, именувана од оваа комисија со Решението бр. 43 од 13. II. 1969 година („Службен весник на СРМ“ бр. 3/69).

3. Резултатот од дополнителниот избор на пратеник на Соборот на општините на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, го утврди Општинската изборна комисија со седиште во Ресен на начинот утврден во член 157 од Законот за избор на пратеници на Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

4. Републичката изборна комисија ги прегледа изборните акти што се однесуваат на дополнителниот избор на пратеник на Соборот на општините на Собранието на Социјалистичка Република Македонија во Изборната единица РЕСЕН и во утврдениот за избран не наиде на неправилности што би имале битно влијание на резултатот од дополнителниот избор.

5. На избраниот пратеник на Соборот на општините, Општинската изборна комисија — Ресен, во смисла на член 158 во врска со член 149 став 1 од Законот за избор на пратеници на Собранието на Социјалистичка Република Македонија му издаде уверение дека е избран за пратеник на Соборот на општините на Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

6. Резултатот од дополнителниот избор на пратеник на Соборот на општините, во Изборната единица Ресен е следен:

Во Изборната единица Ресен од 149 членови на Општиот собор гласале 125. За кандидатот Шабан Шемшедини гласале 89. Неважни гласачки ливчиња има 36.

За пратеник е избран ШАБАН ШЕМШЕДИНИ, од село Наколец за кого гласало мнозинството од сите членови на Општиот собор во општината од подрачјето на Изборната единица.

7. Во прилог кон овој извештај Ви се доставуваат и изборните акти кои се однесуваат на дополнителниот избор на пратеник на Соборот на општините на Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

Бр. 41

28 декември 1970 година  
Скопје

#### РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Секретар,  
Никола Алексовски, с. р.

Претседател,  
Киро Никовски, с. р.

#### ЧЛЕНОВИ:

1. Томе Пулејков, с. р.
2. Перо Липковски, с. р.
3. Зоге Грујовски, с. р.
4. Милорад Антевски, с. р.
5. Љубомир Варошлија, с. р.

#### 281.

Врз основа на членот 68 од Законот за здравственото осигурување на земјоделците („Службен весник на СРМ“ број 14/67), Собранието на Републичката заедница на социјалното осигурување на земјоделците — Скопје, на седницата одржана на 28 декември 1970 година, донесе

### О Д Л У К А ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНОТО ЗДРАВСТВЕНО РЕОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ

Под ризици за кои се обезбедуваат надоместоци од Фондот за задолжително здравствено реосигурување на земјоделците во смисла на оваа одлука се сметаат: поголеми расходи за здравствено осигурување како последица на елементарни непогоди и масовни епидемии.

#### II

Височината на надоместокот за реосигурените случаи се утврдува: 50 % од расходите на здравственото осигурување предизвикани од елементарни непогоди и масовни епидемии.

Фактот дека се извршени поголеми расходи на здравственото осигурување како последица на елементарни непогоди и масовни епидемии, како и ви-

сочината на надоместокот по оваа основа ја утврдува Собранието на Републичката заедница на социјалното осигурување на земјоделците.

#### III

За реосигурување се плаќа премија според Тарифата на премиите за задолжителното здравствено реосигурување на земјоделците.

#### IV

Барање за надоместок од Фондот за задолжително здравствено реосигурување поднесува Собранието на соодветната комунална заедница за здравственото осигурување на земјоделците до Републичкиот завод за социјално осигурување — Скопје.

#### V

Поблиско упатство за спроведување на оваа одлука донесува Републичкиот завод за социјално осигурување — Скопје.

#### VI

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

### СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ — СКОПЈЕ

Бр. 01-3106/1

28 декември 1970 година  
Скопје

Претседател,  
Акиф Ферати, с. р.

Врз основа на членот 66 од Законот за здравственото осигурување на земјоделците („Службен весник на СРМ“ број 14/67) и членот 91 од Основниот закон за организација и финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на СФРЈ“ број 24/65, 57/65, 29/66, 52/66, 12/67 и 54/67), Собранието на Републичката заедница на социјалното осигурување на земјоделците — Скопје, на седницата одржана на 28 декември 1970 година, донесе

### ТА Р И Ф А ЗА ПРЕМИЈАТА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ЗДРАВСТВЕНО РЕОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1971 ГОДИНА

#### I

Премијата за задолжително здравствено реосигурување на ризикот утврден со Одлуката за спроведување на задолжителното здравствено реосигурување на земјоделците изнесува 0,7%.

#### II

Премијата се пресметува од основната што ја сочинува облогот на придонесот за здравственото осигурување на земјоделците за 1971 година.

#### III

Оваа тарифа влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

### СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ — СКОПЈЕ

Бр. 01-3107/1

28 декември 1970 година  
Скопје

Претседател,  
Акиф Ферати, с. р.

283.

Врз основа на членот 24 од Статутот на Републичката заедница на социјалното осигурување на земјоделците и членот 38 од Законот за здравствено осигурување на земјоделците („Службен весник на СРМ“ бр. 14/67), Собранието на Републичката заедница на социјалното осигурување на земјоделците — Скопје, на седницата одржана на 23 декември 1970 година, донесе

## О Д Л У К А

### ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН НА ФОНДОТ ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ЗДРАВСТВЕНО РЕОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1971 ГОДИНА

#### ПРИХОДИ

	Во илјади динари
1. Поголеми расходи за здравствено осигурување како последица на елементарни непогоди и масовни епидемии	239
2. Други приходи	—
<b>Вкупни приходи:</b>	<b>239</b>

#### РАСХОДИ

1. Надместок за реосигурување на ризикот — поголеми расходи за здравствено осигурување како последица на елементарни непогоди и масовни епидемии	70
2. Надместок на Републичкиот завод за вршење на работите за Заедницата на социјалното осигурување	139
3. Други расходи	30
<b>Вкупни расходи:</b>	<b>239</b>

#### II

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

### СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ — СКОПЈЕ

Бр. 01-3117/1

28 декември 1970 година

Скопје

Претседател,  
Акиф Ферати, с. р.

Врз основа на член 71 став 1 точка 8 од Основниот закон за организација и финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на СФРЈ“, бр. 24/65, 57/65, 29/66, 52/66, 12/67 и 54/67), а во согласност со Одлуката на Собранието на Републичката заедница на социјалното осигурување на работниците — Скопје, донесена на седницата од 22. V. 1970 година, Републичкиот завод за социјално осигурување — Скопје и Здружението на артистите на Југославија — Белград склучуваат

## ДОГОВОР

### ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА АРТИСТИТЕ

#### Општи одредби

##### Член 1

Со овој договор се обезбедува здравствено осигурување и спроведува инвалидското и пензиското осигурување на артистите — членови на Здружението на артистите на Југославија, кои имаат по-

стојано место на живеење во СР Македонија и на кои артистичката дејност им е единствено или главно занимање.

##### Член 2

Како артисти, во смисла на овој договор, се сметаат: акробати, еквилибристи, воздушни акробати, балансери, жонглери, дресери, магионичари (манипулатори), имитатори, факири, технички атлети, акробати на велосипеди и моторцикли, музички клонови, музички артисти, музички комичари, музички пародисти, циркуски клонови, комичари, акробати на тел, акробати-јавачи, технички, степисти, кореографи на танци, вентрилоквисти (изведувачи на стомачен говор), артисти со кукли, артисти-инструктори, артисти-режисери на артистички програми, како и асистенти на артистите додека се врзани со определена точка.

##### Член 3

Правата и обврските на артистите од социјалното осигурување од предходниот член по овој договор настануваат со влегувањето во членство на Здружението на артистите на Југославија.

Како ден на почетокот на правата и обврските на артистот од социјалното осигурување по овој договор се зема денот со кој артистот го засновува членството во Здружението. Како ден на престанок на обврските од социјалното осигурување на артистот се зема денот со кој на истиот му престанало членството во Здружението.

Здружението на артистите на Југославија е должно во рок од 8 дена од денот на приемот на артистот во членство, односно бришењето од членство да достави на надлежниот орган на социјалното осигурување извештај за тоа.

Како време на вршење на артистичка дејност се смета времето за кое артистот бил запишан во членство на Здружението на артистите.

Артистот е должен преку Здружението на артистите да поднесе на надлежниот орган на социјалното осигурување пријава за осигурување во рок од 8 дена од денот на упишувањето во членство на Здружението на артистите на Југославија. Покрај пријавата за осигурување, се поднесува и мислење на Здружението за исполнување на условите од членот 1 на овој договор за признавање својство на осигуреник.

##### Член 4

Артистот е должен да го извести надлежниот комунален завод за социјално осигурување за секоја промена на личните и други околности што влијаат на правата или на обемот на правата од овој договор.

##### Член 5

Правата од здравственото, инвалидското и пензиското осигурување артистите и членовите на нивните семејства ги имаат во обем и под условите определени со Основниот закон за здравственото осигурување, Основниот закон за инвалидското осигурување и Основниот закон за пензиското осигурување, доколку со овој договор не е поинаку определено.

##### Член 6

На артистите им се сметаат во пензиски стаж:

1) периодите наведени во членот 121 од Основниот закон за пензиското осигурување и членот 148 од Основниот закон за инвалидското осигурување;

2) времето на вршење артистичка дејност пред 15 мај 1945 година на начин и под условите како што е тоа со Основниот закон за пензиското осигурување пропишано за лицата во работен однос;

3) времето проведено во вршење на артистичка дејност по востановувањето на социјалното осигурување на артистите со исполнување на условите што се бараат за признавање својство на артист по овој договор.

Времето од точка 3 од претходниот став се признава во пензиски стаж, доколку артистот за тоа време уплати придонес за пензиско и инвалидско осигурување по стапките на придонесот и основните за осигурување по кои плаќа придонес на денот на поднесувањето на барањето на овој стаж.

Кога признавањето на определени периоди за пензиски стаж по Основниот закон за пензиското осигурување и Основниот закон за инвалидското осигурување е условено со влегување во работен однос или определено траење или престанок на работниот однос, ќе се смета дека тој услов е исполнет со почетокот на вршењето на артистичката дејност, односно со определеното траење или престанок на таа дејност.

### Здравствено осигурување

#### Член 7

Артистот има право на надоместок на личниот доход за време на спреченост за работа ако поради болест или повреда привремено, е неспособен за работа, и тоа почнувајќи од триесет и првиот ден на непрекинато траење на таа неспособност.

Надоместокот на личниот доход за време на отсуство заради бременост и породување припаѓа на артистот — жена од првиот ден на отсуството, и тоа во траење и височина определени со Основниот закон за здравственото осигурување.

Одредбите од Основниот закон за здравствено осигурување што се однесуваат за работа со скратено работно време во текот на траењето на времената неспособност за работа, односно поради неа на дете и право на надоместокот на личниот доход за тоа време, како и во случај на спреченост за работа во текот на работниот ден, не се применуваат на артистите.

#### Член 8

Основицата за надоместокот на личниот доход се определува од основицата на осигурувањето од членот 18 од овој договор по одредбите на членот 55 од Основниот закон за здравственото осигурување.

### Инвалидско осигурување

#### Член 9

Артистите се осигурени за сите случаи на инвалидност предвидени со Основниот закон за инвалидското осигурување.

#### Член 10

Во случај на инвалидност или телесно оштетување артистите имаат, во обем и под условите од Основниот закон за инвалидското осигурување, право на: инвалидска пензија, додаток за помош и нега, инвалиднина, професионална рехабилитација, запослување на соодветна работа и парични давачки во врска со овие права, како и право на надоместок на патни и дневни трошоци.

#### Член 11

Како своја работа во смисла на чл. 32 од Основниот закон за инвалидското осигурување се подразбираат артистички изведувања во рамките на артистичкото занимање од членот 2 на овој договор.

#### Член 12

Инвалидска пензија се определува од онаа пензиска основица од која на артистот би му била определена старосна пензија доколку во часот на настапувањето на инвалидноста би стекнал право на таква пензија.

Надоместоците и материјалното обезбедување на артистите им се пресметуваат од основиците на осигурувањето од членот 18 на овој договор по прописите од Основниот закон за инвалидското осигурување.

#### Член 13

Право на професионална рехабилитација имаат артистите кои заради природата на настаната инвалидност не можат свесно дотогашно артистичко занимање да го заменат со некое друго артистичко занимање од членот 2 на овој договор.

Со професионална рехабилитација артистите се оспособуваат за работи од III категорија (член 96 од Основниот закон за инвалидското осигурување).

#### Член 14

Право на запослување имаат артистите — инвалиди на трудот од II и III категорија способни за работа на друга соодветна работа без професионална рехабилитација или со професионална рехабилитација способни инвалиди на трудот кои заради природата на инвалидноста не можат повеќе да вршат артистичка дејност од било кое занимање од членот 2 на овој договор.

Во поглед на категоријата на работното место и запослувањето ќе се применуваат одредбите од членот 13 став 2 од овој договор.

### Пензиско осигурување

#### Член 15

Старосната пензија се определува од пензиската основица која ја чини било кој непрекинат десетгодишен просек на основиците на осигурување на кои осигуреникот бил осигурен, согласно одредбите на член 30—33 од Основниот закон за пензиското осигурување.

За пресметување на десетгодишниот просек на основицата на осигурување се земаат предвид само основиците на осигурувањето од онаа календарска година во која осигуреникот бил осигурен најмалку 6 месеци.

Ако во десетгодишниот период, според кој се определува пензиската основица, артистот еден период од времето провел во работен однос или во друго својство по основа на кое бил задолжително пензиски осигурен, за тој период пензиската основица се пресметува на начин предвиден со Основниот закон за пензиското осигурување.

#### Член 16

Уживателите на старосна пензија стечена по основа на работен однос или самостојна дејност, кои по пензионирањето започнат со вршење на артистичка дејност, можат да се здобијат со право на пензија по овој договор доколку најмалку 3 години биле социјално осигурени како артисти.

Право на повторно определување на пензијата во смисла на став 1 од овој член имаат уживателите кои правото на старосна пензија го стекнале пред исполнувањето на пензиски стаж од 40 години (мажи) односно 35 години (жени), а борците од НОВ од пред 9. IX. 1943 година и шпанските борци пред завршување на пензиски стаж од 35 (мажи) односно 30 години (жени).

Старосната пензија во смисла на ставот 1 од овој член се определува од пензиската основица утврдена во членот 15 од овој договор, со тоа што за пресметување на пензиската основица се земаат и основиците на осигурувањето по кои артистот бил осигурен по пензионирањето.

Артистот може да бара наместо повторно определување на пензијата во смисла на претходниот став, да му се зголеми порано определената пензија за соодветен процент воз основа на времето на вршењето на артистичка дејност по пензионирањето, согласно на одредбите од чл. 38 став 2 од Основниот закон за пензиското осигурување.

#### Член 17

Додека осигуреникот не заврши 10 години осигурување во својство на артист, сметано од 1. I. 1965 година наваму, пензиската основица ќе се утврду-

на според осигурувањето по кои артистот бил осигуран по 1.1.1965 година до денот на остварувањето на правото на пензија без примена на одредбите од членот 15 став 2 од овој договор.

#### Одредби на основиците на осигурувањето

##### Член 18

Правата на артистите од здравственото, инвалидското и пензиското осигурување се определуваат од основиците на осигурувањето според кои се плаќаат и придонеси за социјално осигурување, кои изнесуваат:

За осигуреници со пензиски стаж:	Динари
— до 10 години	600
— преку 10 до 20 години	800
— преку 20 до 30 години	1000
— преку 30 години	1200

Зависно од порастот на личните доходи основиците на осигурување од претходниот став се пресметуваат на повисок износ во почетокот на секоја календарска година со примена на валоризациониот коефициент што го утврдува со одлука Собранието на Републиката заедница на социјалното осигурување на работниците — Скопје, ако општиот просек на личниот доход во изминатата година во Републиката се зголеми за најмалку 5%.

##### Член 19

Заради пресметување на просечната основица на осигурувањето (чл. 15) основиците на осигурувањето од последните две години на осигурување кои влегуваат во пензиската основица се земаат во номинален износ, а основиците на осигурувањето од останатите поранешни години на осигурување се пресметуваат според нивото на основицата на осигурувањето од календарската година која и претходи на последната година на осигурувањето од која основицата на осигурувањето е земена во пензиската основица. Ова пресметување на основиците од поранешните години се врши врз основа на движењето на општиот просек на личните доходи, и тоа за секоја поодделна година спрема годината што и претходи на последната година на осигурувањето (валоризациони коефициенти).

Валоризационите коефициенти од претходниот став ги утврдува Собранието на Републиката заедница на социјалното осигурување на работниците — Скопје (чл. 32 став 2 од Основниот закон за пензиското осигурување).

#### Одредби за придонесите

##### Член 20

Придонесот за социјално осигурување на артистите се пресметува и уплатува од основицата на осигурувањето по стапките на придонес за здравствено инвалидско и пензиско осигурување што по одредбите на Основниот закон за организација и финансирање на социјалното осигурување за поодделни години (периоди) ги определуваат надлежните заедници на социјалното осигурување на работниците, и тоа пресметани за примена на нето износ.

Додеска не се изврши пресметување на основицата на осигурувањето во смисла на чл. 18 став 2 од овој договор артистот плаќа придонес за социјално осигурување од почетокот на текуштата година до донесувањето на одлука за пресметување на личниот доход по чл. 32 од Основниот закон за пензиското осигурување од основицата на осигурувањето од која плаќа придонес до крајот на претходната година, со тоа што таа уплата се смета како аконтација на уплатениот придонес.

Придонесот за социјално осигурување по овој договор го уплатува артистот.

Уплатата на придонесот стасува првиот ден во месецот.

Обврската за плаќање на придонесот престанува по истекот на месецот во кој настапила спреченоста за работа во смисла на одредбите од членот 48 став 1 точка 1 и 3 до 6 и членот 70 од Основниот закон за здравственото осигурување. Придонес не се плаќа до крајот на месецот во кој престанала спреченоста за работа.

Придонесот се уплатува кај надлежниот комунален завод за социјално осигурување.

##### Член 21

Артист кој за време на престојувањето во странство врши артистичка дејност врз основа на договор за ангажман, ако не е задолжително социјално осигурен кај странското социјално осигурување, осигурен е по овој договор. Во тој случај артистот е должен уредно да го уплатува придонесот за социјално осигурување во валута на земјата во која ја врши артистичката дејност.

На осигуреникот од претходниот став сходно ќе се применат одредбите со кои е регулирано социјалното осигурување на југословенските државјани во работен однос во странство, користење на здравствена заштита во странство, како и плаќање придонес за социјално осигурување, со тоа што во смисла на Одлуката за придонесите за социјално осигурување и за пензиските основици на лицата запослени во странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 30/68) како основа за пресметување и плаќање на придонес ќе се земе основата предвидена за лица со средна стручна подготовка.

#### Постапка за остварување на правата

##### Член 22

Артистот заедно со пријавата за осигурување доставува докази за пензискиот стаж.

За признавање во пензиски стаж на време проведено во вршење на артистичка дејност пред влегувањето во сила на овој договор одлучува со решение посебна комисија која ја формира Републичкиот завод за социјално осигурување — Скопје од претставници кои ги определуваат републичкиот орган на управата надлежен за работите на културата, Републичкиот завод за социјално осигурување — Скопје и Здружението на артистите на Југославија.

За признаениот пензиски стаж за времето од претходниот став артистот е должен да обезбеди средства потребни за покривање на обврските настанати со признавање на ова време во стаж односно за секоја година признат пензиски стаж да плати придонес според основицата и стапката на придонесот по која плаќа придонес за инвалидско и пензиско осигурување на денот на поднесувањето на барањето за признавање на тоа време во пензиски стаж.

##### Член 23

За работите од надлежност на комуналните заводи за социјално осигурување, надлежен е по овој договор, Комуналниот завод за социјално осигурување надлежен спрема седиштето на артистичката организација, доколку за поодделни работи со овој договор не е поинаку определено.

##### Член 24

Комуналниот завод за социјално осигурување со решение го распоредува артистот во една од основиците на осигурувањето според членот 18 од овој договор.

Против решението за распоредување артистот има право на жалба според постапката за остварување на поодделни права од социјалното осигурување.



## Член 25

Постапката за остварување правата од социјалното осигурување се покренува по барање на артистот, односно по барање на членот на семејството на умрениот артист.

## Член 26

Надлежниот комунален завод за социјално осигурување доставува на Здружението на артистите на Југославија, за евиденција, препис на решението за распоредување на артистот во основица на осигурување и решение за пензионирање, односно решение за определување на семејна пензија.

Здружението на артистите на Југославија издава потврди за времето поминато во вршење на артистичка дејност.

## Преодни и завршни одредби

## Член 27

За спроведување на социјалното осигурување на артистите ќе се применуваат, доколку со овој договор не е поинаку определено, одредбите од Основниот закон за здравственото осигурување, Основниот закон за инвалидското осигурување, Основниот закон за пензиското осигурување и Основниот закон за организација и финансирање на социјалното осигурување.

Во сите случаи кога овој договор се повикува на прописите од законите наведени во претходниот став, а дојде до измена на тие прописи, при остварувањето на правата од социјалното осигурување ќе се применат соодветните изменети прописи.

## Член 28

Со денот на влегувањето во сила на овој договор престанува да важи Договорот за социјално осигурување на артистите од 21 март 1964 година.

## Член 29

Појаснување за примената и спроведувањето на овој договор донесува, по потреба, Републичкиот завод за социјално осигурување во согласност со Здружението на артистите на Југославија — Белград.

## Член 30

Овој договор може да се менува само во согласност на договорните странки. Ако помеѓу договорувачите не се постигне спогодба за измена на договорот, спорот ќе се реши по пат на арбитражна комисија од 3 члена. Во арбитражната комисија секоја странка именува по еден член, кои спогодбено го избираат третиот член, како претседател. Доколку не се постигне согласност за третиот член истиот го определува Републичкиот секретар за труд. Одлуката на арбитражната комисија е задолжителна за странките.

## Член 31

Овој договор влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1970 година.

Бр. 01-2705/1

19. XI. 1970 година  
Скопје

За Здружението на артистите  
на Југославија  
Претседател,  
Тодоровиќ Томислав, с. р.

За Републичкиот завод  
за социјално осигурување — Скопје,  
Директор,  
Душко Георгиев, с. р.

## Обласен дел

### РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА И ДУКАНИТЕ

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 24. IV. 1970 година, рег. бр. 5/59, книга III е запишано следното: Му престанува овластувањето за потпишување на Усовиќ Драгољуб, раководител, на Самостојната организација на здружен труд — Рибарско стопанство „Охридска Пастрмка“ — Струга, на Рибарското стопанство „Охридска Пастрмка“ — Охрид.

Се овластува за потпишување Мечкарски Милисав, раководител, на Рибарското стопанство „Охридска Пастрмка“ — Струга.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 151/70. (982)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 74, страна 213, книга I е запишано следното: На досегашниот потписник на Претпријатието за учебници, прирачници, школски административни книги и обрасци „Просветно дело“ — Скопје, Благоевски Борис, директор, му престанува правото за потпишување, бидејќи е разрешен од должност.

За нов директор на Претпријатието за учебници, прирачници, школски, административни книги и обрасци „Просветно дело“ — Скопје е назначен Михајло Корвезировски, кој претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, со старите регистрирани потписници и тоа: Јаревски Панде, шеф на сметководството, и Милошев Горѓи, одговорен уредник, сметано од 21. V. 1970 година.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 416 од 21. III. 1970 година. (998)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1081, страна 407, книга V е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните, Продавницата за намештај и куќна опрема во Скопје, ул. „Загребачка“ хала 2, на Претпријатието за извоз на дрво и дрвни производи „Експорт дрво“ — Загреб, согласно со заклучокот на работничкиот совет, од одржаната седница на 2. III. 1968 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 774/68 од 20. V. 1970 година. (1000)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 91, страна 147, книга III е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Самостојниот погон на Трговското претпријатие „Азот“ од село Богомила, Титоввешско, со седиште во Скопје, ул. „Гуро Гаковик“ бр. 21.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 358 од 26. V. 1970 година. (1004)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 174, страна 253, книга II е запишано следното: Дејноста на Хемиско-металуршкиот комбинат „Југохром“ — село Јегуновце, под присилна управа, согласно со одлуката бр. 03-6949 од 3. XI. 1969 година на присилниот управник, економската оправданост и согласноста бр. 08-2724/1 од 31. X. 1969 година на Собранието на општината Тетово се проширува и може да произведува готови производи, полупроизводи како и да врши монтажа на следните производи:

— производство на метална стока за широка потрошувачка, гранка 117—70 и

— производство на електрорапарати за домаќинство, гранка 119—20.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1002/69 од 27. I. 1970 година. (1005)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните рег. бр. 174, страна 251, книга II е запишано следното: Хемиско-металуршкиот комбинат „Југохром“ — село Јегуновце, со решението бр. 06-3726/1 од 20. VIII. 1969 година се става под присилна управа.

За присилна управница на Хемиско-металуршкиот комбинат под присилна управа „Југохром“ село Јегуновце се назначува Велимир Гиновски, кој истиот ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на областувањето, со поеназначените потписници и тоа: Андреевски Владо, комерцијално-финансиски директор, Фидановски инженер Токо, заменик технички директор, и Атанасовски Славко; раководител на финансиското книговодство, сметано од 12. III. 1970 година.

Обврската пред банката е со два потписа.

На досегашните потписници на Комбинатот и тоа: инженер Драгољуб Димитровски, генерален директор, Јовановски Миле Јован, истражувач, Димовски Богдан Томислав, шеф на финансиското книговодство, и Димитровски Глигоров Панче, финансиски директор, им престанува правото за потпишување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 205 од 27. V. 1970 година. (1006)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 175, страна 731, книга III е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните бифето „Автотурист“ — Сервис — Македонија — Скопје, при Угостителската работна организација „Нелистер“ — Скопје, поради загуби во работењето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 362/68 од 12. VI. 1970 година. (1178)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 291, страна 285, книга II е запишано следното: Трговското претпријатие „Бело Езеро“ — село Жеровјане, Тетовско, се присоединува кон Трговското претпријатие „Деликатес“ — Тетово, врз основа на одлуките донесени по пат на референдум од 19. XI. 1969 година, кај двете претпријатија.

Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните од рег. бр. 251, страна 819, книга I Трговското претпријатие „Бело Езеро“ — с. Жеровјане, Тетовско, поради присоединување кон „Деликатес“ — Тетово.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 81 и 82 од 19. VI. 1970 година. (1154)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 687, страна 332, книга VI е запишано следното: Дејноста на трговското претпријатие „Градинар лоза“ — Скопје, согласно со одлуката на работничкиот совет, од одржаната седница на 8. XII. 1968 година, се проширува и со: промет во земјата на големо и мало, и посредување во трговијата од следните групи артикли:

I. Прехранбени производи:

- пченица и 'рж (без семе),
- пченка во зрно без семе,
- останати жита (јачмен, просо, нелуцен ориз, хелда и сл., без семе,
- лупен, полиран, глазиран и кршен ориз,
- пченично брашно (бело и лебно),
- останати производи од мелење на жита за човечка исхрана (брашно од пченка, јачмен, 'рж, хелда, пченичен грис и прекрупа пченкарен грис, грис од останати жита (гршла, пахуљици од овес, пржени пахуљици и др.),

— леб и сите видови печива, полубел и црн леб,

— тестенини (макарони, шпaгeти, нудли и сл. преработки),

— останати производи од брашно (бисквити, кекси, меденџици, обланди, наполитанки, чајно печиво, двопск. мрвици и сл.),

— свинско и прасешко месо (пресно и смрзнато,

— јунешко и телешко месо (пресно и смрзнато),

— говедско месо (пресно и смрзнато);

— овчо и јагнешко месо (пресно и смрзнато),

— месо од другите домашни животни (козјо,

коњско, биеолско, и сл. (пресно и смрзнато),

— месо од домашна и жива живина од сите видови (пресно и смрзнато),

— пресно и смрзнато месо од дивеч од сите видови (зајак, срна, дива коза и др.),

— сланина и сурово сало,

— останати неспоменати, непреработени производи од заклан добиток за човечка исхрана (изнутрици: јазици, цигери, бубрези, слезини, шкембиња, папци, глави, коски и сл.),

— солена, сушена и пушена сланина,

— суво и сушено месо од сите видови,

— кобасичарски производи (салами, колбаси,

маргадели, виршли и т.п.),

— останати неспоменати преработки од месо за човечка исхрана (екстракт и сокови од месо, брашно од месо за човечка исхрана, суви изнутрици,

чварки, лој и др.),

— конзерви од месо, сите видови вклучувајќи ги и паштетите и месните конзерви со зеленчук,

— морска, езерска и речна риба, пресна и замрзната,

— сушена, солена и пушена риба и конзерви од риба од сите видови,

— останати неспоменати производи од риба, лускарка и мекушци за човечка исхрана (паштети од риба, бакалар, кавијар, полжави, раковни, школки и др.),

— маст за јадење од животни и живина,

— масла за јадење од растенија,

— маргарин,

— пресно и кондензирано млеко,

— путер, масло и кајмак,

— сирење, сите видови (кашкавал, трапис, ементалер, тврдо сирење, бело меко сирење, топено сирење и др.),

— останати неспоменати млечни производи (кисело млеко и јогурт, млеко во прав, милерам и др.),

— јајца,

— шеќер во прав, коцки и кристал,

— бонбони и слатки од шеќер,

— чоколади од сите видови (за јадење, за месење и сл.),

— какао,

— останати неспоменати производи од производство на бонбони,

— слатки и какао (сахароза, меласа за јадење, гликоза, декстрога, лактоза, малтоза, левулоза, карамел — шеќер, вештачки мед, ванилин шеќер, какао — паста и путер, кремове и изработки од чоколада, чоколадни бонбони, гума за жвакање и др.),

— сурово, пржено и мелено кафе,

— сол за готвење,

— зачини (бибер во зрно и прав, мелен и толчен пипер, ванила, цимент, ким, анис, шафран, ловоров лист, мак и др.),

— чаеви и лековити растенија од сите видови (домашни и увозни),

— природна, вештачка минерална вода,

— останати неспоменати производи за исхрана (цикорија, квасец, за месење и печиво, мед, јајца во прав, сурогати на кафе, сода бикарбона и др.),

II. Добиточна храна и простирка:

— суво семе од сите видови,

— зрнеста и друга добиточна храна од поледството (зоб, мешана зрнеста храна, граорица, добиточна репа и др.),

— останата добиточна кабаста храна од поледството (шаша, слама, плева и др.),

— производи од добиточна храна од прехранбена индустрија (трици, маслени погачи и сачма од сите видови, костено и рибно брашно и отпадоци од месо, отпадоци од пиварски јачмен, пченкарни трици, отпадоци од шеќер, резанци од шеќерна репа, концентрати и др.),

— сол за стока и добиток,

### III. Тутунови производи:

— цигари од сите видови,  
— останати производи (цигари, бурмут, дробен тутун, тутун за џвакање, тутун за лула и др.).

### IV. Текстилни производи:

— памучни предива,  
— волнени предива,  
— свилени предива,  
— останати предива (од лен, рафија, кадела, јута, синтетични влакна, вештачки влакна, од хартија, од сисал и др.),

— волница и сите останати плетива,  
— памучни ткаенини од сите видови,  
— волнени ткаенини од сите видови,  
— ткаенини од природна и вештачка свила,  
— останати ткаенини (од лен, кадела, јута, манила, грубо животинско влакно, ткаенини од вештачки влакна и синтетички освен вештачка свила,  
— плетени ткаенини (свилени, волнени, памучни, од синтетични влакна и вештачка свила),

— машка конфекција, без кошули,  
— машки кошули од сите видови,  
— женска конфекција на долна облека,  
— детска конфекција на долна облека,  
— машка конфекција на горна облека,  
— комплет костими,  
— машка конфекција на парче (сако, панталони, зимско палто и мантил),  
— женска конфекција на горна облека,  
— детска конфекција на горна облека,  
— постелна конфекција (чаршави, преслики, перници, покривки за кревети и др.),

— јоргани и душечи,  
— завеси и драпери,  
— волнени, памучни и други кебиња,  
— останати готова стока од текстил (шапки, капи, тулци, шалови, костими за капење, машки јаки, елечина, шамивчиња, патни торби, сламарици, едра, шатори, циради, вреќи и др.),

— плетена долна облека од сите видови (волнена, памучна, од синтетични влакна и др.),  
— памучна трикотажа (вклучувајќи џемпери и пуловери),

— волнена трикотажа, (вклучувајќи џемпери и пуловери),

— машки и детски чорапи (сите видови),  
— женски чорапи (сите видови),  
— останати производи на трикотажа (летни, позанамтерија, везови, ракавици, тантели, етикети, рибарски мрежи и др.),

— теписи, Килими и тепих-патеки,  
— останати текстилни производи (конец, пешкири, јажиња, коноп, најлон, ервки, фата, фзтелиф, газа, застави, крпи за кујна, чаршави за маса и др.),

### V. Кожни и гумени производи:

— кожни чевли од ѓон и кожа, гума и пластика, без детски чевли,

— детски чевли од ѓон и кожа, гума и пластика,

— кожни и гумени сандали (машки, женски и детски),

— кожни и гумени олинци,  
— останати чевли од кожа, гумен и пластичен ѓон, со ѓон од плута, дрво, кадела и др.,

— гумени чевли (чизми, каљачи, патики и др.),  
— ѓонска кожа,  
— горна кожа, говедска и телешка,

— останата преработена говедска и телешка кожа,

— останати видови преработена кожа, (волчја, козја, јагнешка, јарешка, свинска и др.),

— животинско и вештачко крзно,

— надворешни гуми за моторни возила,

— внатрешни гуми за моторни возила,

— надворешни и внатрешни гуми за велосипеди и трицикли,

— облека од природна кожа и крзно,

— кожна галантерија (куфери, актови, женски чанти и торби, новчаници, ранци, ракавици, каиши и др.),

— останати неспомнати гумени производи (медицински гумени производи, душечи, ракавици, гумена облека, гумени црева и пипци, гумени плочи и прстени и др.),

### VI. Огревен материјал:

— огревно дрво,

— јаглен од сите видови (камен, мрк јаглен, лигнит и брикет),

— останат огревен материјал од преработка на јаглен и дрво (гас за горење, кокс, плин, дрвни отпадоци и др.),

### VII. Метални производи:

— бетонски челик,

— останати производи од железо и челик (жица, лимови од сите видови, железнички прагови и шини, цевки, траки и др.),

— производи од обоени метали (лим, цевки, шипки, траки, жица и др.),

— клинци од сите видови,

— метален репродукционен материјал (отковци и одливци, вици, завртки и закивци, котлови и печки за централно греење, радијатори, цевки и прибор за централно греење, кади, лавабоа, окови за врати, пенцериња и намештај, ланци броцки и за велосипеди, броцки сидра, опруги, жичено платно и плетиво, вентили, слабини, брави и катанци, клучеви за брави и катанци, блокеи за чевли, метални канцелариски куќи за закачалки, ситни метални потреби, лажици за чевли, потков за коњи, помпи за вода, печки за бањи на дрва и јаглен, метални бурриња и боци, бодликави жици и др.),

— рачни и машински алати (лопати, ашови, копачи, вили, коси, српови, секири, ножици и ножеви за градежништвото, рачни пили, за дрво и метал, клешти, клучеви за занастичество и домаќинство, турпии, рачни ножици за метал, бушалици за хартија, рачни пробојци, обични неелектрични пегли, рачни бушалици и брушалици, чекани, накован, лет-лампи, бањи за обработка на дрво, чевларски прибор, сајддински прибор и алат, глодала за алат, нарезница за метал, развртачи за метал, спирални бургии за метал и дрво, ножеви и сечива за обработка на дрво, ножеви за алатни машини, рачни ножеви за домаќинство, неелектрични машини за стружене, сатри за касапници, ножеви за хартија, рачни игли за шиене и плетење, утензилии и друго),

— плугови (запрежни и тракторски) и копачки,  
— дљачи и брани,

— останати земјоделски машини и справи (култиватори, сеачки и задилки, растурачи за гудре круњачи, жнеачи, врзувачки, косачки вршачки, содтирки, центрифуги за млеко, преси за сено и слама, сечки за сточна храна, инкубатори, апарати за мелење и др.),

— комбајни,  
— лозарски и овошни прскалки.

— делови и прибор за земјоделски машини и справи,

— останати машини и уреди и мотори (мотори за земјоделски машини, камиони, автобуси и автомобили, бродски мотори, машини и уреди за индустрија, рударство и градежништво, машини за пеглање алишта, за конзервирање, пакување, компресори, помпи и др.),

— канцелариски машини од сите видови,  
— машини за шиене,

— делови и прибор за канцелариски и машини за шиене,

— часовници,  
— фотографски апарати,

— медицински и научни инструменти и апарати,

— останати прецизни апарати и инструменти со делови и прибор, (водомери, термометри, пирометри, догледи, кино-проектори, барометри, компаси, прецизни и аналитички ваги, манометри, брзинометри и др.),

— трактори,  
— патнички автомобили до 9 седишта,  
— автобуси,  
— камиони,  
— моторцикли, мопеди и скутери,  
— велосипеди и трицикли без мотор,  
— триколки за камиони и трактори,  
— останати неспомнати специјални моторни возила (ладилници, автоцистерни, ватрогасни автомобили, камион-багери, автомобили-дигалки, камион-комби и др.),

— делови и прибор за друмски возила и други машини и уреди,

— обични плински печки и на масло, мазут и обични неелектрични шпорети и на бутан гас, садови за домаќинство од метал, смајлирани и несмајлирани,

— метални кревети,  
— останат метален намештај (маси, столови, шифонери, закачалки, масички и др.),

— кујнски прибор и прибор за јадење (кутии за кафе, самовари, кутии за шеќер, послужавници, кофички, кофи, ваги, освен прецизни и аналитички, канџи, машини за месо и ореви, кујнски ножеви, клешти за ореви, судопери, ладилници за лед, отворачи за чепови и шишиња, столни ножеви, лажици, виљушки, ссаџици, целни ножеви и др.),  
к.-помеѓидо-п

— останати неспомнати метални производи (пепелари, куќни украсни предмети, постоља за цвеќе, жици за паркет и садови, неелектричен прибор за бричење, жилети, ножеви и прибор за нега на раце, рамки за слики и огледала, канџи за ѓубре, ведрици, плукалници, метални делови за печки и шпорети, кунџи, петролејски лампи, ватрогасни апарати и др.),

#### VIII. Стакло, керамика и порцелан:

— рамно и сигурно стакло (лиено, валсно брушено, полирано, боено или замаглено),

— стаклена амбалажа од сите видови (балони, шишиња, тегли и сл. без лабораториска и фармацевтска амбалажа),

— оптички стакла и стакла за часовници и телевизорски екрани,

— садови за домаќинство од стакло,

— предмети за домаќинство од кристално, брушено и обично стакло (вазни, пепеларници, послужавници, сервис и сл.),

— стакла и лабораториска, медицинска и фармацевтска амбалажа, садови од керамика и порцелан,

— садови од порцелан и керамика,

— керамички плочи за сидови и подови,

— санитарни уреди од керамика и порцелан,

— останати производи од керамика и порцелан, керамички и порцелански куќни предмети без садови, вазни, изолатори, разни фигури и сл.,

#### IX. Електро-технички производи и материјали:

— електрични мотори, генератори и трансформатори,

— бушалки, брусалки, глодалки и рачни пили на електрични погони со вграден мотор,

— делови и прибор за електрични мотори, генератори, акумулатори и машини,

— фрижидери,

— машини за перење, сушење и пеглање долни алишта,

— усисивачи за прашина,

— електрични шпорети,

— бојлери,

— останати машини за домаќинство (машини за сечење и мелење месо, машини за цедење овошни сокови, машини за сечење леб, машини за месење и сл.),

— останати електрични апарати и опрема за домаќинство (собни вентилатори, воденици за кафе, апарати за гланцање на подови, апарати за бричење и стрижење, решоа и пегли, електрични лонџи, апарати за сушење коса, електрични греалки, лустери, електрични радијатори, електрични термофори и сл.),

— делови за електрични машини и апарати за домаќинство,

— производи на електрични кабли и проводници (електрични џажина, кабли, бакарни алуминумски џажина и др.),

— радио-апарати,

— телевизори,

— транзисторски приемници,

— телефони, микрофони и звучници,

— грамофони,

— магнетофони,

— рентген и други електро-медицински инструменти и апарати,

— електрични броила и други мерни инструменти,

— делови и прибор за радио, телевизиски и други производи на радио-индустрија,

— сијалици,

— останати неспомнати производи на електро-индустрија (свеќички, разводници, батини, динама, акумулатори, магнети, прибор за електрично осветлување на возила, електрични батерии, сигнали, утикачи, осигурачи, грла за сијалици галвански елементи, електричен инсталационен материјал, стабилизатори, појачала, флуоросценски цевки и сл.),

#### X. Хемиски производи:

— хемиски киселини и бази,

— азотни ѓубриња,

— фосфорни ѓубриња,

— калиумови ѓубриња,

— мешани и останати ѓубрива (средства за заштита на растенија),

— сапун за перење,

— тоалетен сапун,

— детерџенти за перење од сите видови,

— козметички средства (парфем, колонска вода, паста за заби, нудра, помада, уље, бои и кремове за коса, шампони, ласиони, шмипки, кармини, ружеви и др.),

— бои, емајли, лакови, фирнајси, разредувачи, растворувачи за бои и лакови,

— остани и неспомнати хемиски производи (печатарски бои и за уметничко сликарство, ленти за машини за пишување, индиго-папир, крем за чевли, восоци за намештај и подови, китови, лепкови и туткала, фотографска хартија, вештачки црева, смоли, терنتين-масло, восок за моделирање, стипса, нафталин, парафински свеќи, сапун за бричење, сумпор, средства за дезинфекција и дезинсекција, експлозивни, штатини и жалисли, хемиски канцелариски производи, лабораториски хемикалии, минерални мазива, масти и др.),

#### XI. Производи од пластични маси:

— целофан, поливинил и линолеум,

— облека од пластична маса,

— амбалажа од пластична маса,

— останати производи од пластична маса (смоли, лепила, црева, гутеперка и гумластекс, синтетични влакна, синтетичен и природен каучук, галантерија од пластична маса, корици за книги и тетратки, садови од пластична маса, чаршави за маса од пластична маса, пластични чезли, ченли, патни торби и актови и др.),

#### XII. Хартија и производи:

— хартија за пишување, печатење, специјална и пакпапир, картон,

— амбалажа од хартија и картон, конфекција од хартија и останати производи од хартија (коверти, фасцикли, регистари, албуми, дневници, целни потеси, тоалет-папир, конфети, салфети, ленти од хартија за рачунски машини, кесиња и вреќи од хартија за сметачки машини, кесиња и вреќи од шир и др.),

— школски тетратки и блокови за цртање,

— школски книги и учебници вклучувајќи и атласи,  
 — останати книги и списанија (научни, белетристика и сл.),  
 — останати производи од хартија (дневни, неделни и повремени весници, карти за играње, разгледници, ноти, календари, брошури, нови редови, сликовници, географски карти, планови за градови и др.),  
 XIII. Производи од дрво:  
 — собен намештај,  
 — кујнски намештај,  
 — некомплетен кујнски намештај (каучи, софи, стомани, шифоњери, фотеџи на расклопување, мадраци, витрини, крденци и др.),  
 — останат некомплетен намештај од дрво (маси, стеслови, масички, фстелџи и полуфотелџи — поставени и непоставени, гарнишли, закачалки, градежна столарија, ролетни, кутии за радио и др.),  
 — школски и канцелариски намештај,  
 — дрвна галантерија (садови, резбарски и плетарски работи, рамки, шахови, кутии за тутун и др.),  
 — дрвна амбалажа (каса, буриња, бочви, сандаци, гајби и др.),  
 — кибрит,  
 — останати неспомнати финални дрвни производи (мрговечки сандаци, дршки за алат, стапови за овошје и билки, тапи, билни штавила, колофониум, терпентин и др.),  
 XIV. Течни горива и мазива:  
 — плинско масло — нафта,  
 — моторен бензин,  
 — петролеј — газија,  
 — моторно и машинско масло и технички масти,  
 — масло за ложење — мазут,  
 — останати производи од преработка на нафта (парафин, битумен и др.),  
 XV. Неметален градежен материјал:  
 — негасена вар,  
 — останати производи од камен, песок и вар (песок, чакал, туцаник, камени плочи, гипс, камени коцки и др.),  
 — тули,  
 — керамиди,  
 — ватростален материјал (шамот, шамотна опека, магнезитен, ситен магнезитен, ватростален материјал),  
 — цемент,  
 — салонит плочи и салонит цевки — од сите видови и облици,  
 — кровна лепенка,  
 — останати градежни изработки од цемент и гипс (терацо-плочки, плочки од гипс, битуменски плочи, бетонски цевки и др.),  
 — режана граѓа,  
 — тесана граѓа,  
 — фурнир,  
 — панел, лесонит и шпер плочи,  
 — паркет,  
 — останати производи од режана граѓа и плочи (железнички прагови, фризи и др.),  
 — производи од керамика и порцелан за градежништво (без плочи за ѕидови и подови и санитарни уреди од керамика и порцелан, цевки за канализација и др.),  
 — останати неспомнати производи, школски и канцелариски прибор (спајалици, ножеви за хартија, обични пера и перодршки за пишување и цртање, кожни мали, кредит за пишување и цртање, мини за моливи, печатен восок и перничина за штембили, острилки за моливи, обични шестари, агломери, триаголници, темпер-бои, суви и водени уметнички бои, ленири, гуми за бришење, мастило и тушеви, пенкала, циркли, шибери, шаблони, теленири и др.),  
 — хемиски, патенти, обични моливи во боја,  
 — накит од племенити метали (злато, сребро и платина) и златарски изработки, накит од бисер, други камења и килибар,  
 — останат накит (од стакло, порцелан, керамика, рестацки маси и др.),  
 — музички инструменти и прибор,

— снимени грамофонски плочи,  
 — спортско и логичко сружје и слично,  
 — останати неспомнати спортски прибори и опрема (прибор за столни тенис, маси, бильари, мрежи, ракети и топчиња, скии, боксерски прибор, фудбалски топки, тенки за кошарка и ватерпол, лизгалки, тобгани, домиши и др.),  
 — детски играчки од сите видови (тронители, бицикли, трицикли, без торпедо осовини и лагери, автомобили со педала, кукли со облека и прибор, проекционни кино-апарати, свечки, пиштели и пушки за играње),  
 — детски и инвалидски колички,  
 — уметнички слики и репродукции,  
 — останати неспомнати производи на разновидна индустрија, за личен комфор, за домаќинства, за занасличество и за други потреби, чадори и чадори за сонце, четки за сблеска и тоалети, четки за заби, залажки, прибор за пушење, табакери, копчиња, рајфершлеси патенти, чешли, шноли, укосници сита, решета, четки и метли, молерски прибор, кројачки кукли, свеќи, термосишиња и термофори, плински решоа, прибор за ложење, брусеви, погребни вешци, филателија, метра за мерење и др.),  
 — семе од пченица и рж,  
 — семе од лченка,  
 — семе од останати жита (јачмен, свес, просо, ориз, хелда и друго),  
 — останато неспомнато семе од индустриски растенија и зеленчук (шкерна репа, коноп, лен, сончоглед, тутун, зеленчук, цвеќе и др.),  
 — пресно цвеќе од сите видови и вештачко цвеќе,  
 — пердуви  
 — восок од пчели,  
 — сушени црева.  
 XVI. Добиток и живина:  
 — свињи и прасиња,  
 — говеда, биволи, јуниња и телиња,  
 — овци, кози, јагниња и јариња,  
 — домашна и дива живина, жива од сите видови,  
 Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1236/68 од 12. XI. 1969 година. (1153)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 132 страна 355, книга VI е запишано следното: Фирмата на Сервисот за градежни материјали „Караорман“ — Скопје, согласно со одлуката на работничкиот совет, од одржаната седница на 26. V. 1970 година, се менува и гласи: Трговско претпријатие „Караорман“ — Скопје.

Со горечитираната одлука, на работничкиот совет на Трговското претпријатие „Караорман“ — Скопје прецизираната дејност гласи:  
 — производи од црна металургија и обоени метали,  
 — санитарни и инсталациони материјали,  
 — електро-инсталациони материјали, расветла и технички материјали,  
 — метални стоки,  
 — стакло и керамички стоки,  
 — пластични производи и пластични материјали,  
 — нафта и нафтени деривати,  
 — дрво и производи од дрво,  
 — бои, лакови, хемикалии и др.  
 — машини, спрема и резервни делови,  
 — гуми и производи од гуми,  
 — неметали,  
 — експлозивни и пиротехнички материјали,  
 — огноотпорни материјали,  
 — намештај, опрема, прибор и алат,  
 — хартија,  
 — амбалажа, изолациони материјали, дрво за огрев и сите други стоки што спаѓаат во градежни материјали.  
 Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 483 од 26. VI. 1970 година. (1180)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 132, страна 355, книга VI е запишано следното: На досегашните потписници, на Трговското претпријатие „Караорман“ — Скопје и тоа: Стевче Димовски, директор, Јордан Петровиќ, прв заменик директор и Зафировски Светозар, им престанува правото за потпишување, бидејќи се разрешени од должност.

За нов потписник на Трговското претпријатие „Караорман“ — Скопје е назначен Ковачев Илија Владо, генерален директор, дипломиран економист, кој ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, со новоназначениот потписник: Гачева Александар Цветанка, шеф на сметководството и старите регистрирани потписници и тоа: Трајчев Јован, шеф на пословницата, Градишка Спаса, книгководител, Ругале Виктор, директор на производно-сметководен сектор, и Вукашин Димковски, шеф на пословницата, сметано од 19. VI. 1970 год.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 512 од 26. VI. 1970 година. (1181)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 711, страна 35, книга III е запишано следното: Дејноста на Стоковната куќа за опрема на домаќинството „Нов дом“ — Скопје, ул. „Борис Кидрич“ на Претпријатието за внатрешна декорација и намештај „Нов дом“ — Белград, се проширува и со обавување на прометот, на големо на сите видови намештај (куќен, канцелариски, школски и др.).

Досегашниот раководител на истата, Андонovski Анѓеја Здравко, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За нов раководител на истата е назначен Маневски Петар, кој Стоковната куќа за опрема на домаќинството „Нов дом“ — Скопје, ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 727/68 од 23. I. 1970 година. (1182)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 28. V. 1970 година, рег. бр. 8/55, книга IV е запишано следното: Се проширува дејноста на Земјоделската задруга „Преспа“ — с. Љубојно, уште со угостителска дејност.

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката бр. 110/1 од 28. III. 1967 година на задружниот совет, на Земјоделската задруга „Преспа“, село Љубојно.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 321/70. (1109)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 25. V. 1970 година, рег. бр. 20/61, книга II е запишано следното: Се проширува дејноста на Шумско-индустриското претпријатие „Преспа“ од Ресен, уште со: — пиларска преработка — производство на резана граѓа;

— производство на амбалажа и

— производство на паркет.

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката бр. 193 од 29. XII. 1969 година на работничкиот совет на Шумско-индустриското претпријатие „Преспа“ — Ресен и решението бр. 04-2128/1 од 25. V. 1970 година на Одделението за стопанство при Собранието на општината Ресен.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 316/70. (1110)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 18. V. 1970 година, рег. бр. 9/65, книга II е запишано следното: Се проширува дејноста на Водната заед-

ница „Преспанско Езеро“ од Ресен, уште со вршење на услуги со механизација за свои потреби и потреби на трети лица, за подрачјето на општината и војна неа.

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката бр. 02-454 од 20. IV. 1970 година на работничкиот совет на Водната заедница „Преспанско Езеро“ — Ресен и решението бр. 04-1922/1 од 15. V. 1970 година на пазарниот инспектор на Собранието на општината Ресен.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 302/70. (1111)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 15. V. 1970 година, рег. бр. 26/66, книга II е запишано следното: Се менува фирмата на Занаетчиското услужно купопродажно набавно претпријатие „Вевчани“ од Вевчани и гласи: Градежно занаетчиско трговско претпријатие „Вевчани“ — Вевчани — скратено ГЗТП „Вевчани“ — Вевчани.

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката на работничкиот совет на Занаетчиско услужно купо-продажно и набавно претпријатие „Вевчани“, од Вевчани бр. 251 од 14. II. 1970 година.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 295/70. (1112)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 15. V. 1970 година, рег. бр. 25/62, книга I е запишано следното: Му престанува овластувањето за потпишување на Светиев Цане, на Угостителското претпријатие „Македонија“ од Битола.

Се овластуваат Ивановски Филип, покрај досегашните Таки Христовски и Паско Паско, да го потпишуваат претпријатието. Обавезни се два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 299/70. (1113)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 77, страна 276, книга VI е запишано следното: Шумското стопанство — Куманово се присоединува кон Претпријатието за дрвна индустрија „Треска“ — Скопје, со одлуката бр. 121/1 на работничкиот совет на Шумското стопанство — Куманово, донесена по пат на референдум на 16. II. 1970 година, и одлуката на Централниот работнички совет на Претпријатието за дрвна индустрија „Треска“ — Скопје, од 28. II. 1970 година.

Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните од рег. бр. 246, страна 873, книга I Шумското стопанство — Куманово поради присоединување кон Претпријатието за дрвна индустрија „Треска“ — Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 174 од 5. VI. 1970 година. (1130)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 3, страна 307, книга I е запишано следното: На досегашниот потписник на Слаткарското претпријатие „Вардар“ — Кичево, Јордан М. Лазески, директор, му престанува правото за потпишување, бидејќи е разрешен од должност.

За директор на Слаткарското претпријатие „Вардар“ — Кичево е назначен Јованоски Василко, кој претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, со новоназначениот потписник Николоски Лазо, шеф на сметководството, сметано од 5. XI. 1969 година.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1005/69 од 11. VI. 1970 година. (1131)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 171, страна 325, книга VI е запишано следното: Самостојната организација на здружен труд

Деловница VI „Електрометал“ — Скопје, ул. „Стив Наумов“ бр. 60 на Трговското претпријатие за промет со универзални стоки на големо и мало „Интерпромет“ — Скопје, се здобива со статус на правно лице.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1187/69 од 5. VI. 1970 година. (1133)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 68, страна 323, книга VI е запишано следното: Досегашниот потписник на „Радио бран“ — претпријатие за електроника и електромеханика и трговија, на големо и мало, со мешана стока — Скопје, Шопов Христо, шеф на сметководството, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За нов потписник на споменатото претпријатие е назначен Аврамовски Симо, директор на стопанско-сметководната служба, кој претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, со старите регистрирани потписници и тоа: Ставревски Б. Борче, директор, и Секуловски Тихомир, технички директор, сметано од 1. IV. 1970 година.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 262 од 3. VI. 1970 година. (1134)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 171, страна 325, книга VI е запишано следното: Деловницата V во Скопје, ул. „Стив Наумов“ бр. 60, на Трговското претпријатие за промет со универзални стоки, на големо и мало „Интерпромет“ — Скопје, се присоединува кон Деловницата VI во Скопје, согласно со одлуката на работничкиот совет од одржаната седница на 8. XII. 1969 година бр. 118 од 30. XII. 1969 година на „Интерпромет“ — Скопје.

Со присоединувањето на Деловницата V, во Скопје, кон Деловницата VI во Скопје и двете на „Интерпромет“ — Скопје, Деловницата V се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните, од рег. бр. 171, страна 571, книга IV.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 453 од 5. VI. 1970 година. (1135)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 440, страна 1206, книга I е запишано следното: Досегашниот предмет на работа на Трговската агенција за услуги во стоковниот промет „Прогрес“ — Скопје, се проширува со нова дејност и тоа:

1. Доведување во врска со комитентите (мешетарење) за заклучување на договори и за удружување на средства, односно деловна техничка соработка, односно стоковниот промет.

2. Давање информации а за заклучување на договори за удружување на средства, деловна техничка соработка а за обезбедување на стоков промет и производство.

3. Посредување (мешетарење) односно доведување во врска на комитентите во прометот со недвижности и други права.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 235 од 8. VI. 1970 година. (1138)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1157, страна 327, книга VI е запишано следното: На досегашните потписници на Работната организација за универзална трговија на големо и мало „Младост“ — Скопје, и тоа: Гиевски Ванчо, в. д. директор и Георгиевски Илија Даме, им престанува правото за потпишување, бидејќи се разрешени од должност.

За нови потписници на работната организација се назначени: Гиевски Ефрем Ванчо, генерален директор, Георгиевски Петар Иванчо, комерцијален

директор, Станевски Тодор Ѓорѓи, финансиски директор, и Митушев Илија Лазар, шеф на сметководството, кои претпријатието ќе го потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат, во границите на овластувањето, сметано од 4. VI. 1970 година.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 474 од 11. VI. 1970 година. (1139)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 562, страна 318, книга VI е запишано следното: На досегашниот потписник на Филијалата во Тетово, на Работната организација „Жито Македонија“ — прехранбен комбинат — Скопје, Ристовски Методија, директор, му престанува правото за потпишување, бидејќи е разрешен од должност.

За директор на Филијалата во Тетово, на Работната организација „Жито Македонија“ — Прехранбен комбинат — Скопје е назначен Симевски Стојан Александар, кој истата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, со старите регистрирани потписници: Васевски Драшко, шеф на сметководството, и Никола Костовски, шеф на комерцијалното одделение, сметано од 12. V. 1970 година.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 396 од 21. V. 1970 година. (1141)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 883, страна 113, книга IV е запишано следното: На досегашниот потписник на Градежната занаетчиска работна организација „26 јули“ — Скопје, Дамовски Лазо, му престанува правото за потпишување, бидејќи е разрешен од должност.

За в. д. директор на Градежната занаетчиска работна организација „26 јули“ — Скопје е назначен Доновски Јане, кој ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, сметано од 23. IV. 1970 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 332 од 15. VI. 1970 година. (1149)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1261, страна 345, книга VI е запишано следното: Кон Земјоделско-задружниот комбинат „Аграр“ — Скопје се присоединува Земјоделската задруга „Моша Пијаде“, село Сингелик, Скопско, согласно со заклучокот за спроведената одлука, донесена на референдумот на Земјоделско-задружниот комбинат „Аграр“ — Бутел — Скопје, од одржаната седница на 5. III. 1970 година и заклучокот за спроведената одлука донесена на референдумот на Земјоделската задруга „Моша Пијаде“ — село Сингелик, од одржаната седница на 27. II. 1970 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 360 од 22. VI. 1970 година. (1151)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1015, страна 29, книга V, и рег. бр. 1016, страна 33, книга V е запишано следното: Се бришат од регистарот на претпријатијата и дуќаните Продавницата за намештај II — Скопје, на ул. „106“ бр. 88 и Продавницата за намештај во Скопје, кеј „13 Ноември“ бб, согласно со одлуката на работничкиот совет, од одржаната седница, на 31. VII. 1969 година продавниците се на Дрвно-индустрискиот комбинат „Стјепан Секулиќ“ — Нова Горица.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 805/69 од 29. V. 1970 година. (1069)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1285, страна 51, книга VI е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и



дуќаните Претставништвото во Скопје, ул. „Романија“ бр. 5, на Индустрискиот комбинат „Бечеј“ од Бечеј, согласно со одлуката на работничкиот совет, од одржаната седница на 29. IV. 1970 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 394 од 29. V. 1970 година. (1071)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 908, страна 312, книга VI е запишано следното: На досегашниот в. д. директор Димче Димитровски, му престанува правото за потпишување, на Деловното здружение „Градба — проект“ — Скопје, бидејќи е разрешен од должноста.

За в. д. директор на Деловното здружение „Градба — проект“ — Скопје е назначен Перо Јаневски, директор на работната организација „29 Ноември“ — Скопје која е член на здружението, со право да го потпишува, задолжува и раздолжува, Здружението во границите на овластувањето и тоа од 1. III. 1970 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 452 од 29. V. 1970 година. (1073)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 296, страна 1177, книга I е запишано следното: Продавницата број 10 во Тетово, на ул. „Страшо Пинџур“ бр. 9, на Конфекциското претпријатие „Иднина“ — Битола, се преселува во Тетово, од ул. „Страшо Пинџур“ бр. 9 на ул. „Страшо Пинџур“ бр. 77, во Тетово.

Досегашниот раководител на споменатата продавница Виктор Кадевски е разрешен од должноста и за раководител на истата е назначен Махмуди Алдулкадри.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 178/68 од 27. V. 1970 година. (1075)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 104, страна 437, книга I е запишано следното: Досегашниот в. д. управител Мито Серафимовски е разрешен од должноста со што му престанува правото на потписник на фирмата.

За в. д. управител на Земјоделската задруга „Младост“ село Теарце — Тетовско е назначен Крсте Анчевски кој задругата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 229 од 29. V. 1970 година. (1076)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 909, страна 295, книга IV е запишано следното: Занаемничкото претпријатие „Солидарност“ — Скопје се преселува од ул. „145“ бр. 30 — Скопје, на ул. „710“ бр. 1 — Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 233/69 од 3. VI. 1970 година. (1082)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 4. V. 1970 година, рег. бр. 114/55, книга III е запишано следното: Трговското претпријатие на големо и мало „Витамин“ од Охрид, се присоединува кон Трговското претпријатие на големо и мало „Охридски магазин“ од Охрид.

Трговското претпријатие на големо и мало „Витамин“ од Охрид престана со својата работа и се брише од регистарот на стопанските организации што го води овој суд, поради присоединување кон Трговското претпријатие на големо и мало „Охридски магазин“ од Охрид.

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката бр. 117 од 30. III. 1970 година на Трговското претпријатие „Витамин“ од Охрид и одлуката бр. 02-857/1 од 31. III. 1970 година на работничкиот совет на Трговското претпријатие „Охридски магазин“ од Охрид.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 206/70. (1100)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 9. III. 1970 година, рег. бр. 5/68, книга II е запишано следното: Му престанува овластувањето за потпишување на Матијевиќ Трипко, раководител на Техничкиот сервис — Охрид — Електронска индустрија — Ниш. За раководител е поставен Марковски Косте Горѓи, кој е овластен да го потпишува техничкиот сервис во Охрид.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 55/70. (823)

## СОДРЖИНА

Страна

(272.)	Одлука за содржината на Контниот план, билансот на состојбата, билансот на успехот, пробниот биланс и образецот за деловниот резултат во текот на годината за работните организации од општествените дејности	561
(273.)	Одлука за потврдување на Одлуката за изменување и дополнување на Статутот на Земјоделско-шумарскиот факултет во Скопје	570
(274.)	Одлука за потврдување на Одлуката за основање нови катедри на Економскиот факултет — Скопје	570
(275.)	Одлука за потврдување на Одлуката за изменување и дополнување на Статутот на Технолошко-металуршкиот факултет во Скопје	570
276.)	Одлука за потврдување Одлуката за основање Одделение за научно-истражувачка работа на Економскиот факултет — Скопје	570
(277.)	Одлука за определување денот кога престануваат да работат Заводот за физичка култура и Републичката комисија за физичка култура, како и денот кога започнува да работи Комитетот за физичка култура	571
(278.)	Одлука за намената на преостанатиот дел од нераспределените средства за санирање и изградба на нестопански објекти	571
(279.)	Програма за имунизација на населението против заразните болести во 1971 година	571
280.)	Извештај на Републичката изборна комисија за резултатот од дополнителниот избор на пратеник на Соборот на општините на Собранието на СРМ во Изборната единица Ресен	572
(281.)	Одлука за спроведување на задолжителното здравствено реосигурување на земјоделците	573
(282.)	Тарифа за премијата за задолжително здравствено реосигурување на земјоделците за 1971 година	573
(283.)	Одлука за утврдување на финансискиот план на Фондот за задолжително здравствено реосигурување на земјоделците за 1971 година	574
(284.)	Договор за спроведување на социјалното осигурување на артистите	574